

ГОДИШЕН ЗБОРНИК  
НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ  
Природно-математички оддел  
Книга 5 (1952), № 5

ANNUAIRE  
DE LA FACULTÉ DE PHILOSOPHIE DE L'UNIVERSITÉ DE SKOPJE  
Section des sciences naturelles  
Tome 5 (1952), № 5

---

Кирил Мицев

ФЛОРАТА НА ТАОРСКАТА КЛИСУРА

Kiril Micev

LA FLORE DU DÉFILÉ DE TAOR

Скопје — Skopje  
1952



КИРИЛ МИЦЕВ

## ФЛОРАТА НА ТАОРСКАТА КЛИСУРА

Клисурите во Македонија претставуваат едни од најинтересните флористички области, што со својот географски положај, геолошки состав, климатските услови и историскиот развиток привлекувале голем број ботаничари флористи, кои тражеле во нив неискрпно богатство на нови, како за науката, така и за флората на Македонија видови, подвидови, вариетети и форми.

Како прв клисурски објект, подложен на флористички истражувања, во Македонија беше клисурата Демир Капија. Таа беше посетувана од Formanek-а во 1889 (10), 1891 (11) и во 1895 (12), од Bierbach-а 1904 (3), од Адамовик-а во 1905 и 1906 (4), од Bornmüller-а во 1917—18 (6), а подоцна од Кошанин, Черњавски, Соска и др. флористи и собирачи.

Слично беше и со клисурата на реката Треска, која исто така често беше посетувана од известен број флористи.

Ова предимство за флористичко истражување го имава овие две много интересни клисури заради тоа, дека низ првата минува патот од Скопје за Солун, а втората е во непосредна близина на Скопје, покрај патот за Тетово, од каде флористите се упатуваат кон Шар Планина (Љуботен и Кобилица).

Но, поинаку стои работата со Таорската клисура. Таа останува незабележена сè до првото доаѓање на Dörfler-а во 1893 год.

Исто како и клисурата на реката Треска, така и Таорската клисура не беше флористички истражувања од Dörfler-а и некои негови следбеници по целата должина, ами само при влезот и тоа во околината на Зелениково, а веројатно и височините кон планината Китка.

Таорската клисура се наоѓа во горното течение на р. Вардар. Таа има правец СЗ—ЈИ. Должината и изнесува околу 30 км. Таорската клисура, започнувајќи од селото Таор, својот изразит клисурски теснец го добива во близината на железничката станица Зелениково, продолжувајќи така сè до нејното свршување при влезот на Велешката

котлина кај Башино—Село. Во почетокот, од Таор до Зелениково, таа нема типичен изглед, но претставува котлинецто проширение. Додека на левата страна јасно се оправува висинската границица на клисурата, чија височина се движи од 300—350 м. н. м. в., над која обично се наоѓаат рудинки, десната страна тоа го нема, зашто таа страна на клисурата се слива со страните на височините Вртешка и Цуцул. Заради тоа, висинската граница на десната страна, која се движи меѓу 300 и 350 м. н. м. в. при посочениве височини, се губи. Страните на клисурата на некои места се прилично стрми и на нив се одржала природната вегетација, додека рудинките над нив се искористени како обработиви поврвници од страна на жителите на околните села.

Таорската клисура, која е епигенска и млада, настанала во дилувиумот (14), по својот геолошки состав е много хетерогена. По нејзината должина се јавуваат одначало палеозојски формации, во кои на три места избива серпентин, а при крајот на клисурата се појавува кристалест варовик, на кој, во близината на Велес, се надомествуваат младите шкрилци.

Таа хетерогеност на подлогата условува богатото разнообразие во флорни елементи. Тука скрекаваме елементи карактерни само за серпентин, како: *Potentilla holosericea*, *Astragalus chlorocarpus* и др., а исто така и елементи карактерни и за варовик, а и за силикат.

Во однос на климата, Вардарската долина претставува врска меѓу средоземноморската клима и континенталниот карактер на климата во Скопската котлина, но ублажена од егејско влијание по должината на Вардар (23). Од Халкидик па до Скопската котлина, по должината на Вардар, може да се установат сите преоди од средоземноморската до средноевропската клима (19,23), што значи дека може да се зборува за еден климатски залив (24).

Како последица на таа разноликост и степенитост во климата по должината на Вардар, скрекаваме и соодветна степенитост во распределувањето на флористичките елементи; така што поедини елементи поврзани за потопла клима се скрекаваат само во појасот на потоплата клима, а по на север во зоната на поладната клима нив ги нема. Значи, тие во дадедото место ја достигнале северната граница на распространување. Приличен е бројот на таквите елементи, кои по должината на Вардарската долина, одн. Таорската клисура ја достигнуваат својата северна граница на распространување. Така Сошка во својата работа (21) посочува за трите клисури (Качаничката, Таорската и Пчињската) 60 растенија, кои во споменативе клисури ја достигнале својата северна граница на распространување, но

истите не ги именува. За клисурите, што се наоѓаат по југ од Таорската клисуру (на пр. клисурата на Бабуна Река и др.) Сошка посочува растенија кои во споменативе клисурни ја достигнале својата северна граница на распространување. Меѓутоа, сега се установи дека некои растенија од тие клисуре се наоѓаат и по на север во Таорската клисура, а не е искључено такви да бидат најдени и уште по на север, на пр. во клисурата на Вардар при Радуша, Каџаничката клисура и некои места на Скопска Црна Гора. Така на пр. следните растенија посочени од Сошка за клисурата на Бабуна Река, која се наоѓа јужно од Велес, најдени се по на север во Таорската клисура.

*Ranunculus sprunerianus*

*Hypocoum pendulum*

*Astragalus haarbachii*

*Onobrychis caput galli*

*Goniolimon colinum*

*Campanula scutelata*

*Iris mellita*

*Verbascum doiranense* -- Сошка го посочува истовремено и за клисурата на Бабуна Река и за Таорската клисура (за ст. Р. Жинзифов), но пишува дека северната граница ја достигнува во клисурата на Бабуна Река. Овој *Verbascum* јас го немам најдено во Таорската клисура.

Покрај овие растенија во Таорската клисура се среќаваат уште приличен број такви растенија, кои во Македонија ја достигнале својата северна граница на распространување, односно тоа се растенијата што досега во Македонија не се најдени по на север од оваа клисура. Такви се:

*Brachypodium distachyon*

*Nardurus maritimus* var. *aristatus*

*Allium ampeloprasum*

*Iris mellita*

*Kohlruschia velutina*

*Euphorbia taurinensis*

*Anemone fulgens* var. *purpureo violacea*

*Ranunculus sprunerianus*

*Hypocoum pendulum* var. *ponticum*

*Hesperis glutinosa* var. *Visianii f. montenegrina*

*Potentilla Detomasii*

*Potentilla Detomasii* var. *Suškalovićii*

*Astragalus sesameus*

*Onobrychis aequidentata*

*Onobrychis caput galli*

*Medicago coronata*

*Trifolium preslianum*

*Daucus maximus*

- Daucus setulosus*  
*Bifora testiculata*  
*Anchusa macedonica*  
*Vinca herbacea* var. *mixta*  
*Periploca graeca*  
*Phillyrea media*  
*Knautia Degenii*  
*Legousia hybrida*  
*Chrysanthemum segetum*  
*Carduus acicularis*  
*Centaurea attica*

Како што спомнав порано, Таорската клисура прв ја посетил Dörfler 1893 год. (9). Тој на двапати го посетил Зелениково. Својата прва посета ја направил на 20. IV. 1893 г. обиколувајќи го Зелениково и околните му височини, а втората ја направил на 8. V. и. г. идејќи од Скопје преко Зелениково кон внатрешноста на Македонија (за Криволаќ), задржувајќи се во Зелениково, како и порано, само еден ден. За Зелениково и неговата околина Dörfler посочува 48 растенија.

Ботанизирањето на Dörfler-а во Зелениково важно е по тоа, што во Зелениково ја нашол и ја описал за науката новата врста *Anchusa macedonica*, а и еден нов вариетет најден освен во Зелениково уште и во Зборско и тоа *Fritillaria graeca* var. *Gussichiae*.

Важен собирач на флористички материјал во Таорската клисура е O. Bierbach (1), инспектор на Белградската ботаничка бавча, чии материјали собирани во 1899—1905 биле обработени и публицирани од Адамовић-а (3, 1). Таорската клисура Bierbach ја посетил во јуни 1904 год. (3) и тоа изгледа по целата должина, а тоа се гледа по податоците дадени од Адамовић-а за времето на собирањето на секое растение. Адамовић посочува 3 растенија и еден нов вариетет:

*Stachys sideritoides* var. *Bierbachii* Adamov.

Покрај овае 4 растенија, Сошка во својата работа (21) посочува уште 7 растенија собрани од Bierbach-а, но не публиковани досега, а кои веројатно се наоѓале во хербариумот на Белградската ботаничка бавча. Тие 7 растенија имаат покрај името и кратица (B.), која веројатно се односи на Bierbach-а, но во уводот на Сошкината работа, каде се дадени кратиците на ботаничарите што собирале во Таорската клисура, покрај името на Bierbach-а нема кратица, кое е можеби печатарска грешка.

Втор собирач чии материјали ги разработувал и публикувал Адамовић е Kindinger (2). Тој исто како и Bierbach ботанизирал во Зелениково 1904 год. Адамовић во својата

работка (2) посочува 13 растенија најдени од Kindinger-а во тоа место, од кои 2 врсти и 4 вариетета се нови за науката, и тоа:

*Hesperis macedonica* Adamov.

*Sempervivum Kindingeri* Adamov.

*Matthiola velesiaca* var. *macedonica* Adam. — али кој е syn. со *M. tristis* (L.) Br. var. *pedunculata* Corti.

*Lysimachia atropurpurea* var. *Kindingeri* Adam.

*Valeriana dioscoridis* var. *Kindingeri* Adam.

*Calamitha patavina* var. *Kindingeri* Adam.

Покрај тие растенија, Сошка во својата работа посочува уште две растенија собрани од Kindinger-а во Таорската клисура (Р. Жинзифов) кој материјал се наоѓал веројатно во хербариумот на Ботаничката бавча во Белград.

Во 1905 год. Адамовић (4) на враќањето од Битола преко Демир Капија и Велес а на пат за Скопје минал преку Зелениково, завршувајќи ја по таков начин на 5 јуни првата половина од своето патување, за да присуствува на Интернационалниот ботанички конгрес во Беч. Материјалите собрани од Адамовић-а изгледа дека не се публиковани, бидејќи не успеав да најдам во литературата ништо освен оноа што е дадено во неговото дело: „*Die Vegetationsverhältnisse der Balkanländer*“, а ни Сошка во својата работа (21) не го цитира никаде Адамовић-а, што ја потврдува мојата претпоставка.

Од страна на Bornmüller-а (6) Таорската клисура беше посетена на неколко пати, и тоа:

I. На 20. V. 1917 год. по патот кон врвот на Китка преку Зелениково.

II. На 14. IV. 1918 год.

III. На 13. и 16. V. 1918 год.

За време на сите свои екскурзии тој ботанизирал по близките ридишта околу Зелениково. Во своето обимно дело тој посочува 49 растенија за Зелениково и неговата околина. Од тој број Сошка цитирал само 11 растенија, а останатите не, сметајќи веројатно дека некој од нив се собрани на прилично оддалечени места од клисурата на Вардар и дека не би требело да се земаат во предвид, или пак ги пропуштил, или пак не ги нашол самиот тој на теренот.

По Првата светска војна Таорската клисура беше посетувана од страна на нашите флористи. Материјалите собирани за време на тие екскурзии се наоѓаат или во хербариумот на Ботаничкиот институт при Природоматематичкиот факултет во Белград, или во другите Ботанички институти.

На 12. V. 1921 год. Ж. Јуришић ја посетил Таорската клисура и тоа јужната околина на селото Таор и желез-

ничкиот усек под Зелениково. Материјалот го публикувал неговиот син. Во таа еднодневна екскурзия Ж. Јуришић собрал 96 растенија.

Важно е да се одбележи дека и Черњавски собирал материјал по целата должина на клисурата, меѓутоа неговите материјали ги објавува Сошка (21). Во истата клисура бил и Кошанин (16), па затоа Сошка и го цитира, а исто така и Burgeff-а заради растението *Tulipa scardica* најдено во Р. Жинзифов.

\* \*

Како основа за оваа работа послужи работата на Сошка (21), во која се за Таорската клисура дадени 295 растенија, собирани лично од него по должината на целата клисура, а исто така ги цитира и растенијата собирани од предходниците негови. Но Сошка не ги споменува сите растенија собирани од предходниците негови, бидејќи приличен број не се споменуваат во неговата работа, иако веќе се публикувани; но интересно е пак тоа, дека приличен број од растенијата, кои не се посочени во литературата, а собирани од Dörfler-а и Bornmüller-а, Сошка ги објавува. Веројатно тој материјал се наоѓал во хербарат на Ботаничката бавча во Белград.

Поттик кон разработувањето на флората на Таорската клисура ми дадоа, покрај во началото цитираните узорци: хетерогениот геолошки состав, климата, положајот и др., уште и фактот, дека вегетацијата на десната страна на клисурата, по која минува железницата и која е прилично стрма, е запазена од човечкото влијание, а исто така е забрането пасењето покрај самата железница и на известно растојание од неа. Сите тие фактори ветувала, дека бројот на врстите ќе биде мошне поголем од тој што е даден во литературата, а исто така, дека ќе бидат најдени и некои интересни елементи. Додека десната страна има побујна вегетација, со левата страна не е истото, а тоа е обусловено од фактот, дека таа страна во текот на целата година е подложена на пасење. Заради тоа и предходниците се обрнувале поголемо внимание на десната страна на клисурата, отколко на левата.

Во таорската клисура се среќава една интересна појава, а имено, дека известен број растенија цитирани од постарите автори сега не се најдени ниту од мене, ниту пак од Черњавски или Сошка. Тоа се следните растенија:

*Hesperis macedonica* Adam.

*Tragopogon Kindingeri* Adam.

*Sempervivum Kindingeri* Adam. (него го нашол Сошка во Р. Жинз.).

Карактеристично е за Таорската клисура уште и тоа, дека поедини видови се среќаваат само на поединечни места и тоа во мал број егзеплари, кои иако биле најдени во 1951 год., во 1952 год. на истите места јас не ги најдов. Одговорот на дневе појави е тој, што во месеците јуни и јули целата тревна растителност во клисурата наполно се исушува, а со паѓањето на искри од локомотивите често доаѓа до опожарувања, при кое страдаат цели комплекси во должина од по неколко стотини метра по височините во близината на железницата. Со тоа се уништуваат голем број растенија, кои уште не го завршиле своето развитие, а исто така и голема количина семиња од многу тревни растенија. При такви пожари не биваат поштедени ни младите *Quercus-i*, *Fraxinus-i*, *Syringi*, *Phillyreai* и др. Во летото 1952 год. тоа можеше да се види меѓу станиците Зелениково и Пчиња, и Пчиња и Р. Жинзифов. Во мај 1951 год. забележив остатоци од изгорени грмушки, што зборува, дека и во претходната година имало такви пожари. Тоа доведува до заклучок, дека такви пожари стануваат секоја година, а како последица на тоа постоењето на многу растенија бидува доведувано во опасност. Постои, исто така и опасност, поедини пространства покриени густо со јоргован постепено да бидат уништени, со ошто би се намалила осетно природната мајска убавина на таа близка клисура, често пати посетувана од излетниците.

За да го соберам материјалот од Таорската клисура што поцелостно, направив 14 екскурзии, обфаќајки ги со тоа четирите годишни времиња, и тоа:

1. 23. IV. 1950 г. од ст. Р. Жинзифов па до ст. Пчиња.
2. 15. IV. 1951 г. околината на ст. Пчиња.
3. 30. IV. 1951 г. од ст. Пчиња па до ст. Зелениково.
4. 20. V. 1951 г. од ст. Пчиња, па до ст. Р. Жинзифов.
5. 5. VI. 1951 г. од ст. Пчиња па до ст. Р. Жинзифов.
6. 28. VI. 1951 г. околината на ст. Пчиња.
7. 23. VIII. 1951 г. од ст. Р. Жинзифов па до ст. Пчиња.
8. 14. XI. 1951 г. од ст. Пчиња па до ст. Зелениково.
9. 5. III. 1952 г. од ст. Р. Жинзифов па до ст. Пчиња.
10. 6. IV. 1952 г. од ст. Р. Жинзифов па до ст. Велес.
11. 11. V. 1952 г. од ст. Р. Жинзифов па до ст. Пчиња.
12. 18. V. 1952 г. од ст. Пчиња па до ст. Зелениково.
13. 24. VIII. 1952 г. од ст. Р. Жинзифов па до ст. Пчиња.
14. 19. X. 1952 г. од ст. Пчиња па до ст. Зелениково.

И покрај направениот голем број екскурзии, и внимателното собирање на материјалот, се пак, известен број растенија не се најдени. Меѓутоа, при прегледувањето на тој материјал се установува, дека тоа обично се растенија наоѓани во околината на Зелениково, но изгледа дека не се собирали во клисурската област, ами надвор од неа.

Во бројот на ненајдените растенија се бројат и тие, што од поранешните флористи се определувани како видови, додека сега се уставовува дека тие всушност се некои подвидови, вариетети или форми, и како такви се дадени во приложениов список. Но, се пак, ненајдениот вид останува цитиран како најден од поранешните флористи, иако сега е земен не како вид, а како негов подвид, вариетет или форма, и со тоа бројот на ненајдените видови не се менува. Затоа бројот на ненајдените видови е така голем. На пр. Сошка и Јуришиќ за Зелениково го посочуваат *Papaver dubium* L. Меѓутоа најдениот екземпляр одговорува на *Papaver dubium* L. ssp. *collinum* (Bog.) Fedde var. *albiflorum* Boiss.

Приложенава таблици го покажува точниот број на најдените од мене и од предходниците растенија, од каде може да се види флористичкото богатство на Таорската клисура. Но тие цифри не би можеле сосем да се земат како дефинитивни, зошто и покрај внимателното собирање, веројатно нешто е пропуштено, кое накнадно ќе биде дополнето.

	фамилии:	родови:	видови:	под-видови:	вариетети:	форми:
Посочени порано во литературата, а не најдени од мене:	1	26	124	7	12	7
Посочени во литературата, а најдени и од мене:	64	199	202	11	22	4
Не посочени во литературата, а најдени само од мене:	14	142	413	18	31	15
Вкупно:	79	367	739	31	65	26

Од практични причини имињата, што често се појавуваат напишани се скратено. Кратиците се следните:

B. — Bierbach  
 Bo. — Bornmüller  
 Ч. — Черњавски  
 D. — Dörfler  
 J. — Јуришиќ  
 K. — Kindinger

C. — Сошка  
 ст. Пч. — станица Пчиња  
 Зел. — ст. Зелениково  
 Р. Жинз. — станица Рајко  
 Жинзијов.

Навоѓам за потребно да ја тука искажам својата голема благодарност на мојот професор Др. Роко Вуковиќ, раководител на Ботаничкиот институт во Скопје, за овоз-

можените услови за работа; на Др. Павле Фукарец, директор на Биолошкиот институт во Сараево, за овозможените услови за работа во неговиот институт и за помошта што ми ја укажа ставајќи ми ја на располагање потребната литература и хербарискиот материјал, а исто така и на другарското внимание на останатиот персонал на Сараевскиот биолошки институт.

### 1 fam. Equisetaceae

*Equisetum ramosissimum* Desf. Покрај самата железница помеѓу ст. Пчиња и Зелениково (18. V. 52). Во близината на ст. Пчиња. (С.).

### 2 fam. Polypodiaceae

*Cystopteris fragilis* Bernh. Во близината на тунелот меѓу ст. Пчиња и Зелениково (30. IV. 51). (Зел.-Бо., Таор-Ј., Пч.-С., Р. Жинз.-С.).\*

*Asplenium Trichomanes* L. Покрај железницата во близината на тунелот меѓу ст. Пч. и Зел. 30. IV. 51). Помеѓу ст. Р. Жинз. и Пч. (5. III. 52).

*Asplenium adiantum nigrum* L. По карпите во близината на ст. Пчиња (19. X. 52).

*Asplenium adiantum nigrum* L. ssp. *nigrum* Luerss. (Zel. Bo.)

*Ceterach officinarum* Lam. et DC. Во карпите покрај железницата во близината на тунелот помеѓу ст. Пч. и Зел. (30. IV. 51 и 14. XI. 51). (Зел.-Д.).

*Nothalaena Marantae* R. Br. По карпите во близината на ст. Пчиња (19. X. 51).

*Pteridium aquilinum* Kuhn. По храсталаците помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51.)

### 3 fam. Cupressaceae

*Juniperus excelsa* M. B. На левата страна на Вардар—Прнар. (Прнар и Р. Жинз.-С.).

*Juniperus communis* L. (Зелениково-С.).

### 4 fam. Ephedraceae

*Ephedra maior* Host. var. *nebrodensis* (Ten.) Hay. (Syn. *E. nebrodensis* Ten.). Во близината на ст. Пч. (15. IV. 51). По карпите на височините помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (24. VIII. 52). (Зел. и Р. Жинз.-С.).

\* Во заградите се дадени местата на навоањето на растението од предходниците, како и нимните имиња.

### 5 fam. Betulaceae

*Alnus glutinosa* Gärtn. Покрај брегот на Вардар во близината на ст. Р. Жинз. (24. VIII. 52). (Зел.-С.).

*Carpinus orientalis* Mill. — Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 52), и во близината на ст. Пч. (30. IV. 51). (Зел.-Ј. и С.).

*Corylus Avellana* L. Покрај железницата во близината на ст. Р. Жинз. (24. VIII. 52). (Зел.-С.).

### 6 fam. Fagaceae

*Quercus Cerris* L. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51).

*Quercus conferta* Kit. Во близината на ст. Р. Жинз. (24. VIII. 52).

*Quercus pubescens* Willd. (syn. *Q. lanuginosa* Thuill.). Во близина на ст. Р. Жинз (24. VIII. 52) и во близината на тунелот помеѓу ст. Пч. и Зел. (19. X. 52). (Зел.-С. и ст. Пч.-Ч.).

### 7 fam. Salicaceae

*Populus alba* L. Покрај брегот на Вардар помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51).

*Populus canescens* Sm. (syn. *P. alba* X *tremula*). По брегот на Вардар помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51).

*Salix alba* L. Помеѓу ст. Пчиња и Р. Жинзифов (23. VIII. 51).

### 8 fam. Moraceae

*Morus nigra* L. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51).

*Morus alba* L. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51).

*Ficus carica* L. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51).

### 9 fam. Cannabaceae

*Humulus Lupulus* L. По храсталациите покрај Вардар во близината на ст. Пч. (19. X. 52).

### 10 fam. Ulmaceae

*Ulmus scabra* Mill (syn. *U. montana* With). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51).

*Ulmus campestris* L. f. *xanathochondra* (Beck.) Hay. — (syn. *U. foliacea* Gilib. f. *xanth.* (Beck.) Hay). Во близината на тунелот помеѓу ст. Пч. и Зелен. (23. VIII. 51). (Зел.-С.).

*Ulmus laevis* Pall. — (Syn. *U. effusa* Willd). Покрај железницата во близината на ст. Р. Жинз. (24. VIII. 52).

## 11 fam. Urticaceae

*Parietaria officinalis* L. Во храсталаците по височините помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (18. V. 52).

*Parietaria vulgaris* Hill. (Р. Жинз.-С.).

## 12 fam. Santalaceae

*Comandra elegans* Roch. Во храсталаците по падините на Кале (11. V. 52). По височините над ст. Р. Жинз. (24. VIII. 52).

*Thesium ramosum* Hayne. Во храсталаците по падините на Кале (11. V. 52). (По Сопка за Зел.-Ј.).

*Thesium bergeri* Zuc. — (Зел.-Ј.)

## 13 fam. Polygonaceae

*Rumex crispus* L. Во близината на ст. Р. Жинз. (11. V. 52) и (20. V. 51).

*Rumex conglomeratus* Murr. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. VI. 51). Во близината на ст. Пч. (18. V. 52).

*Rumex pulcher* L. Покрај железницата во близината на ст. Р. Жинз. (11. V. 52). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). Во близината на ст. Пч. (18. V. 52).

*Rumex Acetosella* L. var. *multifidus* L. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51).

*Polygonum Kitaibellianum* Sadl. Помеѓу ст. Пч. и Зелен. (14. XI. 51).

*Polygonum Persicaria* L. Во близината на ст. Пч. (18. V. 52).

*Polygonum lapathifolium* L. Во близината на ст. Пч. (18. V. 52).

*Polygonum Convolvulus* L. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Polygonum dumetorum* L. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51).

## 14 fam. Chenopodiaceae

*Chenopodium Botrys* L. Помеѓу ст. Пч. и Зел. (14. XI. 51). Покрај железницата помеѓу ст. Р. Жинз. и Пч. (24. VIII. 52).

*Chenopodium album* L. Помеѓу ст. Пч. и Зел. (14. XI. 51).

*Atriplex patulum* L. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Зел. (14. XI. 51).

*Atriplex oblongifolia* W. K. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Зел. (14. XI. 51).

*Kochia prostrata* Schrad. (Р. Жинз.-С.).

*Salsola Kali* L. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Зел. (14. XI. 51).

*Polygonum majus* A. Br. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Зел. (14. XI. 51).

### 15 fam. Amaranthaceae

*Amarantus retroflexus* L. Во близината на ст. Пч. (19. X. 52).

*Amarantus silvester* Desf. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Зел. (14. XI. 51).

*Amarantus albus* L. Во близината на ст. Пч. — покрај железницата (24. VIII. 52, 19. X. 52).

### 16 fam. Portulacaceae

*Portulaca oleracea* L. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Зел. (14. XI. 51). Во близината на ст. Р. Жинз. (24. VIII. 52).

### 17 fam. Caryophyllaceae

*Herniaria incana* Lam. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51) и (11. V. 52).

*Herniaria cinerea* DC. Во близината на ст. Р. Жинз. (24. VIII. 52).

*Scleranthus Delortii* Gren. (Зелениково-Во.)

*Scleranthus dichotomus* Schur. (syn. *S. perennis* L. ssp. *duchotomus* Schur). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Queria hispanica* Loefl. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и тунелот (30. IV. 51). (Зел.-Во).

*Minuartia viscosa* (Schreber) Schintez et Thellung. По сувите каменливи места во близината на ст. Пчиња (30. IV. 51) и (15. IV. 51).

*Minuartia glomerata* Dèg. Во близината на ст. Пч. над тунелот (18. V. 52).

*Minuartia verna* (L.) Hiern. По сувите каменливи места во близината на ст. Пч. (15. IV. 51). (Р. Жинз.-Ч.).

*Arenaria Serpyllifolia* L. ssp. *leptoclados* (Rchb.) Oberny var. *viscidula* Rouy et Fouc. Покрај железницата во близината на ст. Пч. (15. и 30. IV. 51).

*Holosteum umbellatum* L. Во близината на ст. Пч. (март 52 г.).

*Moenchia mantica* (L.) Bartl. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Stellaria media* L. ssp. *pallida* Asch. et Gr. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51). покрај железницата помеѓу ст. Р. Жинз. и Велес (6. IV. 52).

*Cerastium banaticum* (Roch.) Heuff. Во близината на тунелот помеѓу ст. Пч. и Зел. (30. IV. 51). По падините на Кале (11. V. 52). (Р. Жинз.-С.).

*Cerastium brachypetalum* Desp. — Покрај железницата помеѓу тунелот и ст. Пч. (30. IV. 51).

*Cerastium brachypetalum* Desp. var. *glandulosum* Koch. Покрај железницата понеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). (Зел.-Во.).

*Cerastium petricola* Panč. Покрај железницата помеѓу тунелот и ст. Пч. (30. IV. 51).

*Cerastium glomeratum* Thuill. Во близината на ст. Пч. (15. IV. 51).

*Cerastium semidecandrum* L. Во близината на ст. Пч. (15. IV. 51).

*Saponaria officinalis* L. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. и 5. VI. 51).

*Tunica Saxifraga* Scop. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). Во близината на ст. Пч. (18. V. и 19. X. 52).

*Tunica illyrica* Boiss. Покрај железницата помеѓу ст. Р. Жинз. и Пч. (24. VIII. 52). Помеѓу ст. Пч. и Зел. (5. VI. 51).

*Kohlrauschia prolifera* (L.) Kunth. Во близината на ст. Пч. (5. VI. 51).

*Kohlrauschia velutina* (Guss.) Rchb. Во близината на тунелот помеѓу ст. Пч. и Зел. (30. IV. 51),

*Dianthus sanguineus* Vis. По билото на Кале (11. V. 52).

*Dianthus moesiacus* Vis. et Panč. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Dianthus cruentus* Grsb. ssp. *turcicus* (Vel.) Stoj. et Stef. f. *quadrangulus* (Vel.) Stoj. et Stef. — (syn. *D. quadrangulus* Vel.). Во близината на ст. Пч. (28. VI. 51).

*Dianthus gracilis* S. S. Во близината на ст. Пч. (28. VI. 51 и 24. VIII. 52). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. VI. 51). (Ст. Пч.-Ч.).

*Dianthus Grisebachii* Boiss. (Зелениково-С.).

*Dianthus calocephalus* Boiss. (Р. Жинзифов-С. и Ч.).

*Cucubalus baccifer* L. Во храсталаците помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 52).

*Silene venosa* (Gilib.) Aschers. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и тунелот (30. IV. и 14. XI. 51).

*Silene conica* L. Во близината на тунелот помеѓу ст. Пч. и Зел. (30. IV. 51). (Зел.-J. и Во.).

*Silene dichotoma* Ehrh. Во близината на ст. Пч. (28. VI. 51).

*Silene ottites* (L.) Wiebel. var. *densiflora* (Urv.) Graebn. Во близината на ст. Пчиња (28. VI. 51 и 24. VIII. 52). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51). (Зел.-С.).

*Silene italica* (L.) Pers. По билото на Кале (11. V. 52). Во близината на тунелот помеѓу ст. Пч. и Зел. (30. IV. 51). (Зел.-J., С., Во.).

*Melandryum album* Garcke. Во близината на тунелот помеѓу ст. Пч. и Зел. (30. IV. 51). Во близината на ст. Пч. (11. V. 52).

*Lychnis Coronaria* Lam. Во храсталаците по височините помеѓу ст. Пч. и Зел. (18. V. 52).

*Lychnis Sartorii* (Boiss.) Hay. (По Сопка за Зел.-Д.).  
*Viscaria atropurpurea* Grsb. (Зел.-Д.)

*Agrostemma Githago* L. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51).

### 18 fam. Euphorbiaceae

*Euphorbia chamaesyce* L. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Зел. (14. XI. 51). Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (24. VIII. 52).

*Euphorbia helioscopia* L. Покрај железницата помеѓу ст. Р. Жинз. и Велес (6. IV. 52). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. III. 52).

*Euphorbia falcata* L. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (14. XI. 51).

*Euphorbia graeca* Boiss. et Sprun. Во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (30. IV. 51). Во близината на ст. Пч. (15. IV. 51). (Зел.-Д.).

*Euphorbia taurinensis* All. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Euphorbia Salicifolia* Host. Во близината на ст. Пч. (28. VI. 51). (Зел.-Д.)

*Euphorbia virgata* W. K. По железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). (Зел.-Д.)

*Euphorbia Cyparissias* L. Во близината на Велес — покрај железницата (6. IV. 52). Помеѓу ст. Зел. и Пч. (30. IV. 51), и помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (11. V. 52).

*Euphorbia Ničićiana* Borb. (syn. *E. gerardiana* Jacq. var. *esuloides* (Vel.) Stoj. et Steff. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Зел. (18. V. 52). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). (Зел.-С.)

*Euphorbia Myrsinites* L. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. III. 52 и 11. V. 52).

*Euphorbia nutans* Lag. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (14. XI. 51).

### 19. fam. Buxaceae

*Buxus sempervirens* L. По височините помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. III. 52). (Зел.-С., ст. Пч.-С.)

### 20 fam. Aristolochiaceae

*Aristolochia Clematitis* L. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 52) и ст. Р. Жинз. (11. V. 52).

## 21 fam. Ranunculaceae

*Nigella arvensis* L. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. VI. 51).

*Nigella arvensis* L. ssp. *tuberculata*. (Зел.-Во.)

*Nigella damascena* L. По храсталаците во близината на ст. Пчиња (5. VI. 51), и ст. Р. Жинз. (11. V. 52) (Зел.-С.; Р. Жинз.-С.).

*Delphinium halteratum* S. S. Во близината на ст. Пч. (28. VI. 51). Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51).

*Delphinium Consolida* L. Во близината на ст. Пч. (28. VI. 51). Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (14. XI. 51) и ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51 и 23. VIII. 51).

*Thalictrum lucidum* L. Во близината ст. Пч. (28. VI. 51).

*Thalictrum lucidum* L. var. *bulgaricum* (Vel.). Stoj. et Stef. Покрај железницата во близината на ст. Р. Жинз. (24. VIII. 52):

*Anemone blanda* Sch. Ку. Во близината на ст. Пч. (15. IV. 51). По височините помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. III. 52) и во близината на ст. Р. Жинз. (6. IV. 52).

*Anemone fulgens* J. Gay. var. *purpureo-violacea* Boiss. Во близината на ст. Пч. (15. IV. 51) и ст. Р. Жинз. (6. IV. 52). (Зел.-Во.).

*Anemone hortensis* L. (Зел.-Д.)

*Clematis Vitalba* L. Во храсталаците помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51). (Зел.-С.; Р. Жинз.-С.).

*Clematis Vitalba* L var. *banatica* Wrzb. Во храсталаците помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51) и во близината на ст. Р. Жинз. (24. VIII. 52).

*Ranunculus Ficaria* L. Во храсталаците во близината на ст. Пч. и Р. Жинз. (6. IV. 52).

*Ranunculus falcatus* L. Во близината на ст. Р. Жинз. (23. IV. 50).

*Ranunculus scleratus* L. Во ливадчето наспрам ст. Пч. (30. IV. 52).

*Ranunculus arvensis* L. Во ливадчето наспрам ст. Пч. (30. IV. 51). Покрај железницата во близината на Зел. (18. V. 52).

*Ranunculus rumelicus* Grsb. Во ливадчето наспрам ст. Пч. (30. IV. 51). (Помеѓу Зел. и Таор.-J.)

*Ranunculus psilostachys* Grsb. Во ливадчето наспрам ст. Пч. (30. IV. 51). (Помеѓу Зел. и Таор.-J.; Зел.-D.).

*Ranunculus Sprunerianus* Boiss. Во близината на ст. Пч. (15. IV. 51). (Зел.-J.; Прнр.-Ч.; Р. Жинз.-С.).

*Ranunculus millefoliatus* Vahl. — syn. *R. gargaricus* Ten. Во близината на ст. Пч. (15. IV. 51) и во ливадчето наспрам ст. Пч. (30. IV. 51).

*Ranunculus neapolitanus* Ten. Во ливадчето наспрам ст. Пч. (11. V. 52).

*Ranunculus polyanthemus* L. Во ливадчето наспрам ст. Пч. (30. IV. 51 и 11. V. 52).

*Adonis flammaea* Jacq. По каменливите места во близината на ст. Пч. (30. IV. 51).

*Adonis aestivalis* L. (Помеѓу Зел. и Таор-Ј.).

## 22 fam. Papaveraceae

*Hypecoum grandiflorum* Benth. Во близината на ст. Р. Жинз. (6. IV. 52).

*Hypecoum pendulum* L. Во близината на ст. Пч. (15. IV. 51) и помеѓу ст. Пч. и селото С'п (23. IV. 50).

*Hypecoum pendulum* L. var. *ponticum* Vel. Во близината на ст. Пч. (15. IV. 51).

*Chelidonium majus* L. Во близината на тунелот помеѓу Зел. и ст. Пч. (18. V. 52).

*Glaucium corniculatum* Curt. f. *rubrum* (Poir.) Boiss. По височината над ст. Р. Жинз. (23. IV. 50).

*Glaucium corniculatum* Curt. (Зел.-Д.).

*Papaver Rhoeas* L. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51) и ст. Р. Жинз. (6. IV. 52). (Зел.-Ј.).

*Papaver dubium* L. (Зел.-С. и Ј.).

*Papaver dubium* L. ssp. *collinum* (Bog.) Fedde. var. *albiflorum* Boiss. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51). (Зел.-Бо.).

*Papaver hybridum* L. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51).

*Corydalis cava* Sch. et Körte ssp. *Marschalliana* (Pers.) Hay. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. III. 52). Во близината на ст. Р. Жинз. (6. IV. 52). (Зел.-Д.).

*Fumaria officinalis* L. Покрај железницата во близината на ст. Пч. (30. IV. 51) (Таор и Зел.-Ј., Зел.-Д.).

*Fumaria rostellata* Knaf. Во блилината на ст. Р. Жинз. (6. IV. 52).

*Fumaria parviflora* Lam. (Зел.-Бо.; Р. Жинз.-Ч.).

## 23 fam. Cruciferae

*Sisymbrium officinale* L. Покрај железницата и во близината на ст. Пч. (18. V. 52 и 30. IV. 51).

*Sisymbrium Loeselii* L. Покрај железницата во близината на ст. Пч. (14. XI. 51).

*Sisymbrium orientale* L. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51).

*Sisymbrium pannonicum* Jacq. (Зел.-Ј.).

*Descurainia Sophia* (L.) Webb. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. IV. 51).

*Alliaria officinalis* Andrz. — syn. *Sisymbrium alliaria* Scop. Во близината на тунелот помеѓу ст. Пч. и Зел. (18. V. 52). (Зел.-Ј.).

*Arabisopsis thaliana* (L.) Heynh. — syn. *Stenophragma thalianum* Céłak. Во близината на ст. Пч. (15. IV. и 30. IV. 51). и помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (6. IV. 52).

*Bunias Erucago* L. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51 и 11. V. 52). и ст. Р. Жинз. (6. IV. 52).

*Erysimum comatum* Panč. Во близината на ст. Пчиња (30. IV. 52).

*Erysimum canescens* Roth. — syn. *E. diffusum* Ehrh. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51) и по височината над ст. Р. Жинз. (11. V. 52). (Зел.-С. и В.; Р. Жинз.-С.).

*Erysimum canescens* Roth. var. *australe* (Gay) Hay. — syn. *E. australe* Gay. (Зел.-J.).

*Erysimum cuspidatum* DC. — syn. *Syrenia cuspidata* (M. B.) Rchb. Во близината на тунелот помеѓу ст. Пч. и Зел. (18. V. 52). По падините на Кале (11. V. 52). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). (Зел.-С. и J.; Р. Жинз.-С.).

*Erysimum repandum* L. (Зел.-D.).

*Erysimum crepidifolium* Rchb. (Зел.-J.).

*Barbarea vulgaris* R. Br. -syn. *B. lyrata* (Gilib.) Aschers. (Зел.-В.)

*Hesperis glutinosa* Vis. var. *visianii* (Fourn.) f. *montenegrina* Janch. По падините на Цуцул (6. IV. 52).

*Hesperis macedonica* Адамов. (Р. Жинзифов-К.)

*Matthiola tristis* (L.) R. Br. var. *pedunculata* Conti. -syn. *M. valesiaca* var. *macedonica* Adam. (Р. Жинзифов-К.)

*Cardamine graeca* L. Во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (30. IV. 51), и во близината на ст. Пч. (15. IV. 51). (Зел.-С. и J.)

*Cardamine hirsuta* L. Во близината на ст. Пч. (15. IV. 51). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. III. 52). Над ст. Р. Жинз. (6. IV. 52).

*Cardamine lasystachia* Во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (30. IV. 51).

*Turritis glabra* L. Во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52).

*Arabis Turrita* L. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52). (Зел.-С. и D.)

*Arabis hirsuta* Scop. Покрај железницата во близината на ст. Пч. (30. IV. 51). По падините на Кале (11. V. 52). (Таор-Ј.; Зел.-С. Ј.; Р. Жинз.-С.)

*Arabis auriculata* Lam. Во близината на ст. Пч. (15. IV. 51).

*Lunaria annua* L. -syn. *L. biennis* Mönch. Покрај железницата помеѓу тунелот и ст. Пч. (3. IV. 51).

*Alyssum calycinum* L. -syn. *A. alyssoides* L. Во близината на ст. Пч. (15. IV. 51). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). (Зел.-Во.)

*Alyssum repens* Bmg. Во храсталаците во близината на тунелот помеѓу ст. Пч. и Зел. (18. V. 52).

*Alyssum repens* Bmg. ssp. *transsilvanicum* (Schur.) Nym.-syn. *A. transsilvanicum*-Schur. Во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52). (Зел.-С.; Р. Жинз.-С.)

*Alyssum repens* Bmg. ssp. *trichostachyum* Rupr. f. *steno-phyllum* (Зел.-Бо.)

*Alyssum campestre* L. Во близината на ст. Пч. (11. V. 52). (Зел.-Ј. и Бо.)

*Alyssum campestre* L. ssp. *micranthum* C. A. M. Во близината на ст. Пч. (15. IV. 51) и ст. Р. Жинз. (6. IV. 52). (Зел.-С.)

*Alyssum minimum* Willd. Во близината на ст. Пчиња (15. IV. 51).

*Alyssum murale* W. K. var. *chrysanthum* Boiss. Во близината на ст. Пч. (11. V. 52).

*Alyssum saxatile* L. var. *Arduini* (Fritsch) Hay. По скалите покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (30. IV. 52), и помеѓу ст. Р. Жинз. и Велес (6. IV. 52).

*Alyssum montanum* L. ssp. *thessalum*. (Зел.-Бо.)

*Alyssum orientale* Ard. (Р. Жинз.-С.; Новачани-Ч.)

*Alyssum petreum* Ard. -syn. *A. edentulum* (W. K.) (Зел.-Ј.)

*Clypeola Johnthlaspi* L. Во близината на ст. Пч. (15. IV. 51). (Зел.-Ј. и Д.).

*Draba verna* L. Во близината на ст. Пч. (15. IV. 51).

*Draba muralis* L. Во близината на ст. Пч. (15. IV. 51). (Зел.-Д. и Бо.)

*Neslia paniculata* Desv. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51).

*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medick. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51).

*Camelina sativa* Crantz. (Зел.-Ј.)

*Hutschinsia petraea* R. Br. Во близината на ст. Пчиња (15. IV. 51).

*Thlaspi perfoliatum* L. Во близината на ст. Пч. (15. IV. 51) и покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (6. IV. 52).

*Aethionema saxatile* (L.) R. Br. Покрај железницата помеѓу тунелот и ст. Пч. (30. IV. 51). (Зел.-Ј.)

*Lepidium Draba* L. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51). Помеѓу ст. Пч. и Зел. (18. V. 51).

*Lepidium perfoliatum* L. (Р. Жинз.-С.)

*Diplotaxis tenuifolia* (Juslén) DC. Помеѓу ст. Зел. и Пч. (14. XI. 51) и ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51). (Зел.-С.)

*Brassica Napus* L. Во близината на ст. Пч. (15. IV. 51). По височините над ст. Р. Жинз. (6. IV. 52). По падините на Цуцул (6. IV. 52), и Кале (11. V. 52).

*Brassica nigra* Koch. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 52).

*Rapistrum rugosum* (L.) All. Во близината на ст. Пч. (20. V. 52).

*Calepina irregularis* (Asso) Thell. -syn. *C. corvini* Desf. Во близината на ст. Пч. (15. IV. 51). Помеѓу ст. Пч. и Велес (6. IV. 52). (Зел.-J.)

*Raphanus raphanistrum* L. Помеѓу ст. Пч. и Зел. (14. XI. 51). (Зел.-J.)

*Raphanus raphanistrum* L. f. *hispidus* Lange. Помеѓу ст. Пч. и Зел. (14. XI. 51).

#### 24 fam. Resedaceae

*Reseda lutea* L. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51) и (18. V. 52.) Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). (Зел.-С. и D.).

*Reseda inodora* Rchb. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51 и 24. VIII. 52).

*Reseda luteola* L. (Р. Жинз.-Ч.)

#### 25 fam. Cistaceae

*Helianthemum Salicifolium* (L.) Mill. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51), и ст. Р. Жинз. (23. IV. 50). (Зел.-J.; по Сошка за Зел.-Bo.).

*Helianthemum nummularium* (L.) Mill. -syn. *H. vulgare* Gärtn. (Зел.-J.)

*Helianthemum nummularium* (L.) Mill. var. *discolor* (Rchb.) Janch. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). Над ст. Р. Жинз. (11. V. 52). (Зел.-С.).

*Fumana vulgaris* Spach. По варовитите скали во близината на ст. Р. Жинз. (6. IV. 52).

#### 26 fam Tamaricaceae

*Tamarix parviflora* DC. По брегот на Вардар наспрам ст. Пч. (11. V. 52). (Башино село-Ч.)

#### 27 fam. Violaceae

*Viola odorata* L. По храсталаците помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. III. 52).

*Viola Jordani* Hanry. Во близината на ст. Пч. (23. IV. 50).

*Viola tricolor* L. По травестите места помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). (Зел.-J.).

*Viola Kitaibeliana* R. S. Во близината на ст. Пч. (15. IV. 51).

*Viola arvensis* Murr.-syn. *V. tricolor* L. ssp. *arvensis* (Murr.) Gaud. Во близината на ст. Пч. (15. IV. и 30. IV. 51). (Зел.-С.).

*Viola silvestris*. (Таоп-Ј.)

## 28 fam. Guttiferae

*Hypericum tetrapterum* Fries. Во близината на ст. Пч. (28. VI. 51).

*Hypericum perforatum* L. var. *veronense* (Schrank) Beck. По височините над. ст. Р. Жинз. (24. VIII. 52). (Зел. и Р. Жинз.-С.).

*Hypericum perforatum* L. var. *angustifolium* DC. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51).

*Hypericum rumelicum* Boiss. Помеѓу ст. Пч. и Зел. (18. V. 52). Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). По височините над ст. Р. Жинз. (11. V. 52). (Зел.-С. и К.; Р. Жинз.-С.).

## 29 fam. Crassulaceae

*Sedum maximum* Sut. По височините помеѓу ст. Зел. и Пч. (14. XI. 51).

*Sedum Cepaea* L. По височините помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52).

*Sedum glaucum* W. K. var. *Buxbaumii* (Grsb.) Hay. По височините помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52).

*Sedum glaucum* W. K. (Р. Жинз.-С.; Новачани-Ч.)

*Sedum Grisebachii* Heldr. По карпите на височините помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52).

*Sedum caespitosum* Cav. Во близината на ст. Пч. (6. IV. 52).

*Sedum boloniense* Lois. (ст. Пч.-С)

*Sempervivum Kindingeri* Adamov. (Р. Жинз.-К и С.)

*Umbilicus erectus* DC. По карпите помеѓу ст. Зел. и Пч. (14. XI. 51).

*Umbilicus pendulinus* DC.-syn. *Cotyledon pendulinus* (DC.) Baf. (Р. Жинз.-Ч.).

## 30 fam. Saxifragaceae

*Saxifraga tridactylites* L. Во близината на ст. Пчиња (15. IV. 51).

*Saxifraga graeca* Boiss. et Heldr. (Зел.-С. и Д.).

*Saxifraga bulbifera* L. (Зел.-Д.).

## 31 fam. Rosaceae

*Spiraea crenata* (Зел.-Бо.).

*Filipendula hexapetala* Gilib. По падините на Кале (11.V.52). Над тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52). (Зел.-С.).

*Agrimonia eupatoria* L. Во храсталациите помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51).

*Sanguisorba minor* Scop. Во близината на ст. Пчиња (30. IV. 51). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). Во близината на ст. Р. Жинз. (11. V. 52). (Зел.-J.; Р. Жинз.-С.).

*Geum strictum* Ait. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Potentilla micrantha* Ram. Помеѓу ст. Зел. и Пч. (14. XI. 51). (Зел.-С.).

*Potentilla canescens* Bess. var. *laciniosa* Beck. Над тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52).

*Potentilla argentea* L. var. *dissecta* Wallr. Над тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52). (По Сошка за Зел.-Д.).

*Potentilla recta* L. var. *obscura* (Ser.) Koch. f. *fallacina* (Blocki) A. et G. Помеѓу ст. Зел. и Пч. (20. V. 51).

*Potentilla recta* L. var. *acutiloba* Asch. et Gräbн.-syn. *P. sulphurea* Lam. et DC. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52).

*Potentilla hirta* L. var. *Laeta* (Rchb.) Focke. Над тунелот помеѓу ст. Пч. и Зел. (30. IV. 51).

*Potentilla hirta* L. var. *pedata* (Willd.) Koch. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). По височината над ст. Р. Жинз. (11. V. 51).

*Potentilla pedata* Willd. var. *subsericea* Grsb. (Зел. и Р. Жинз.-С.).

*Potentilla Detomasii* Ten. По падините на Кале (11. V. 52).

*Potentilla Detomasii* Ten. var. *holosericea* (Grsb.) Hausskn.-syn. *P. holosericea* Grsb. По падините на Кале (11. V. 52).

*Potentilla Detomasii* Ten. var. *Šuškalovićii* (Adamov.) Hay.-syn. *P. Šuškalovićii* Adamov. По падините на Кале (11. V. 52). (Р. Жинз.-С.).

*Potentilla balcanica* W. K. (Р. Жинз.-С.).

*Potentilla laciniosa* W. K. (Зел.-С.).

*Fragaria vesca* L. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51). По падините на Кале (11. V. 52). Помеѓу селото С'п и ст. Пч. (23. IV. 20).

*Rubus tomentosus* Borkh. По падините на Кале (11. V. 52). (Зел.-С.).

*Rubus Ulmifolius* Schott. По падините на Кале (11. V. 52). (Зел. и Р. Жинз.-С.).

*Rosa gallica* L. Над тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52).

*Rosa micrantha* Sm. f. *hungarica* (A. Kern.) Hay.-syn. *R. hungarica* A. Kern. По падините на Кале (11. V. 52). (ст. Зел.-Ч.).

*Rosa canina* L. ssp. *lutetiana* (Lem.) Hay. f. *firmula* God. По падините на Кале (11. V. 52).

*Rosa canina* L. ssp. *dumalis* (Bechst.) Hay. f. *pseudoglauca* (H. Br.) Hay. Во близината на ст. Пч. (20. V. 51).

*Rosa tomentosa* Sm.? По падините на Кале (11. V. 52). По некои карактери се приближава до f. *cinerascens*, а по некои не.

*Rosa baldensis* A. Kern. (Зел.-С.).

*Sorbus torminalis* (L.) Crantz. f. *mollis* Beck. Помеѓу ст. Пч. и Зел.-Вртешка (18. V. 52).

*Pirus amygdaliformis* Vill. (Зел.-С., Д., Ј., Бо.; Р. Жинз.-С.).

*Cotoneaster tomentosa* (Ait.) Lindl. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (11. V. 52).

*Crataegus oxyacantha* L. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51). (Зел.-Ј.)

*Crataegus laciniata* Ucria -syn. *C. monogyna* Jacq. f. *fissa* Poir. По падините на Кале (11. V. 52). (Зел.-С.)

*Crataegus monogyna* Jacq. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51).

*Prunus spinosa* L. var. *dasyphylla* Schur. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (11. V. 52). (Зел.-С.)

*Prunus spinosa* L. (Зел.-Ј.)

### 32 fam. Papilionaceae

*Cytisus hirsutus* L. ssp. *leucotrichus* (Schur.) Briq.-syn. *C. leucotrichus* Schur. По каменливите места во близината на ст. Р. Жинз. (6. IV. 52). По падините на Кале (11. V. 52). (Зел.-Д.) Јуришиќ го посочува *C. hirsutus* L. за Зеленико.

*Cytisus albanicus* Deg. et Dörf. (Зел.-С.)

*Podocytisus caramanicus* Boiss. et Heldr. (Р. Жинз.-С.)

*Genista lydia* Boiss. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51).

*Genista ovata* W. K. Над тунелот помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (18. V. 52).

*Genista trifoliata* Jka. (Р. Жинз.-С.; Велес.-Ч. и В.)

*Colutea arborescens* L. var. *typica* Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). По падините на Кале (11. V. 52). (Зел.-Ј.)

*Colutea arborescens* L. var. *macedonica* Borpm. (Зел.-С.)

*Astragalus hamosus* L. Покрај железницата во близината на ст. Пч. (30. IV. 51). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51) и (11. V. 51). (Зел.-С.)

*Astragalus Haarbachii* Sprn. Во близината на ст. Пч. (23. IV. 50).

*Astragalus Onobrychis* L. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз.

(20. V. 51). Около ст. Пч. (23. IV. 50). (Зел.-С.)

*Astragalus Onobrychis* L. var. *chlorocarpus* (Grsb.) Stoj. et Stef. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51). По височината над ст. Р. Жинз. (11. V. 52) (Зел.-Ј.)

*Astragalus Spruneri* Boiss. var. *thessala* Boiss. Покрај железницата во близината на ст. Пч. (30. IV. 51).

*Astragalus sesameus* L. Во близината на ст. Пч. (15. IV. 51).

*Dorycnium herbaceum* Vill. Во храсталаците помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. IV. 51).

*Coronilla emerus* L. Во храсталаците помеѓу ст. Пч. и Зел. (14. XI. 51). Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51). (Зел.-С. и Ј.; Р. Жинз.-С.)

*Coronilla varia* L. Над тунелот во близината на ст. Пч. (18. V. 52). Во близината на ст. Р. Жинз. (20. V. 51 и 11. V. 52). (Зел.-С.)

*Coronilla scorpioides* C. Koch. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51). (Зел.-Бо.; Таор-Ј; Прнар-Ч.)

*Coronilla cretica* L. (Зел.-Ј.)

*Hippocrepis comosa* L. По височината над ст. Пчиња (11. V. 52). (Зел.-Ј.)

*Hippocrepis ciliata* Willd. Во близината на ст. Пчиња (15. IV. 51 и 30. IV. 51).

*Onobrychis aequidentata* D'Urv. Над тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52). Во близината на ст. Пчиња (30. IV. 51), и ст. Р. Жинз. (11. V. 52).

*Onobrychis caput galli* (L.) Lam. Над тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52).

*Onobrychis lasiostachya* Boiss. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. VI. 51) и (20. V. 51). (Зел.-С.)

*Onobrychis saxatilis* (L.) Lam. var. *canescens*. По височината над ст. Р. Жинз. (11. V. 52).

*Onobrychis Visianii* Borb. (Зелениково-С.).

*Ononis hircina* Jacq. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. VI. 51).

*Ononis pusilla* L. Над тунелот помеѓу ст. Пч. и Зел. (18. V. 52).

*Trigonella gladiata* Stev. По храсталаците во близината на ст. Пч. (18. V. 52).

*Trigonella monspeliaca* L. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Зел. (18. V. 52). Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51).

*Trigonella corniculata* L. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51 и 11. V. 52). По височините над ст. Р. Жинз. (11. V. 52).

*Melilotus officinalis* (L.) Medic. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Melilotus neapolitanus* Ten. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52).

*Melilotus albus* (L.) Medic. Помеѓу ст. Зел. и Пч. (14. XI. 52). Во близината на ст. Пч. (5. VI. 51).

*Medicago lupulina* L. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52).

*Medicago falcata* L. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. VI. 51).

*Medicago sativa* L. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51).

*Medicago coronata* Lam. Покрај железницата во близината на ст. Пч. (30. IV. 51).

*Medicago orbicularis* All. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Зел. (18. V. 52) и помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Medicago rigidula* Desr. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 52).

*Medicago hispida* Gärtn. var. *apiculata*. Willd. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Medicago arabica* All. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 51) и помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Medicago minima* (L.) Desr. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51) и ст. Р. Жинз. (11. V. 52).

*Medicago turbinata* Willd. (Зел.-J.).

*Trifolium campestre* Schreb. (Зел.-Бо.).

*Trifolium campestre* Schreb var. *majus* (Koch.) Hay. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Trifolium campestre* Schreb. var. *minus* (Koch.) Hay. Над тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (20. V. 51 и 18. V. 52).

*Trifolium speciosum* Willd. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). (Р. Жинз-С.).

*Trifolium repens* L. Во ливадата наспрам ст. Пч. (20. V. 51).

*Trifolium nigrescens* Viv. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Trifolium scabrum* L. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (20. V. 51). (Зел.-Бо.; по Соска за Зел.-Д.).

*Trifolium Presliatum* Boiss. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Trifolium arvense* L. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Trifolium angustifolium* L. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (20. IV. 51).

*Trifolium purpureum* Lois. По ендекот покрај железницата помеѓу ст. Р. Жинз. и Пч. (5. VI. 51). Во околината на ст. Пч. (9. VI. 51).

*Trifolium incarnatum* L. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Trifolium alpestre* L. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). По падините на Кале (11. V. 52).

*Trifolium pratense* L. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51).

*Trifolium echinatum* M. B. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52).

*Trifolium subteraneum* L. Во близината на ст. Пчиња (15. IV. 51).

*Trifolium physodes* Stev. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Trifolium fragiferum* L. Во близината на ст. Пчиња (24. VIII. 52).

*Trifolium resupinatum* L. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52).

*Trifolium glomeratum* L. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52).

*Trifolium Pignatii* Fauch-syn. *T. medium* L. ssp. *Pignatii* (Fauch.) Gib et Belli. По височините помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52). (Зел.-Бо.).

*Trifolium Bocconei* Savi subf. *macedonicum* Adamov. Во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52).

*Trifolium leucanthum* M. B. Над тунелт помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52).

*Trifolium hirtum* All. (По Сошка за Зел.-Д.; Р. Жинз.-С.).

*Trifolium lagopus* Pourr. (По Сошка за Зел.-Д.).

*Trifolium ochroleucum* Huds. (Зел.-Д.).

*Trifolium elegans* Savi. (Зел.-Д.).

*Lens nigricans* M. B. Покрај железницата во близината на ст. Пч. (30. IV. 51). (Таор-Д.).

*Vicia striata* M. B.-syn. *V. pannonica* Crantz. ssp. *striata* (M. B.) Hay., *V. purpurascens* DC. Помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52) и помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). (Зел.-С., Д. и Ј.).

*Vicia melanops* S. S. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51).

*Vicia grandiflora* Scop. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). (Зел.-Д.).

*Vicia grandiflora* Scop. var *biebersteiniana* Koch. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52).

*Vicia sativa* L. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Vicia angustifolia* Roth. Помеѓу ст. Пч. и Зел. (18. V. 52).

*Vicia Lathyroides* L. Во близината на ст. Пч. (15. IV. 51).

*Vicia narbonensis* L. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51). (Зел.-Д. и К.).

*Vicia serratifolia* Jacq. По височината над. ст. Р. Жинз. (11. V. 52). (Зел.-Д.).

*Vicia hirsuta* Koch. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. IV. 51).

*Vicia villosa* Roth. Помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (11. V. 52).

*Vicia peregrina* L. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (11. V. 51).

*Vicia stenophylla* (Boiss.) Vel.-syn *V. tenuifolia* Roth. var. *stenophylla* Boiss. Помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (11. V. 52). (Зел.-С.; Р. Жинз.-С.).

*Lathyrus Aphaca* L. Покрај железницата во близината на ст. Зел. (18. V. 52). (Зел.-Д.).

*Lathyrus Cicera* L. var. *angustifolia* Rony. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51). и (11. V. 52).

*Lathyrus tuberosus* L. Во близината на ст. Пч. (11. V. 52). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Lathyrus sphaericus* Retz. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Lathyrus venetus* (Mill.) Wolf.-syn. *L. variegatus* G. G. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51). (Зел.-С.).

*Lathyrus sativus* L. (Зел.-Д.).

*Lathyrus vernus* (L.) Bernh.-syn. *Orobus vernus* L. (Зел.-Д.).

*Pisum elatius* Stev. Во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (30. IV. 51 и 18. V. 52). (Зел.-Д.).

**33 fam. Malvaceae**

*Althaea rosea* (L.) Cav. Во близината на ст. Пч. (28. VI. 51).  
Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51).

*Althaea cannabina* L. Во близината на ст. Пч. (28. VI. 51).  
Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51). Во близината на ст. Р. Жинз. (24. VIII. 52). (Зел.-С.; ст. Пч.-С.).

*Althaea hirsuta* L. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).  
По височината над ст. Р. Жинз. (11. V. 52). (Р. Жинз.-С.).

*Malva silvestris* L. Во близината на ст. Пч. (18. V. 52).  
Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Malva neglecta* Wallr. По височината над ст. Р. Жинз. (11. V. 52).

**34 fam. Tiliaceae**

*Tilia tomentosa* Moench.-syn. *T. argentea* Desf. помеѓу ст.  
Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51 и 11. V. 52). (Зел.-С.).

**35 fam. Linaceae**

*Linum angustifolium* Huds. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз.  
(20. V. и 5. VI. 51).

*Linum austriacum* L. Над ст. Р. Жинз. (11. V. 52). (Р.  
Жинз.-С.).

*Linum tenuifolium* L. Над тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч.  
(18. V. 52). (Зел.-С.).

*Linum liburnicum* Scop. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5.  
VI. 51). По падините на Кале (11. V. 52).

*Linum nodiflorum* L. Над ст. Р. Жинз. (11. V. 52). (Но-  
вачани-Ч.).

*Linum nervosum* W. K. (Р. Жинз.-С.).

**36 fam. Geraniaceae**

*Geranium sanguineum* L. Во близината на ст. Пч. (30.  
IV. 51). По падините на Кале (11. V. 52).

*Geranium pyrenaicum* Burm. Во близината на ст. Пч.  
(30. IV. 51).

*Geranium dissectum* Jusl. Во близината на ст. Пч. (20  
V. 51). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Geranium molle* L. Во близината на ст. Пч. (20. IV. 51).  
Во близината на ст. Р. Жинз. (6. IV. 52).

*Geranium molle* L. var. *macropetalum* Boiss. (Зел.-Д.).

*Geranium purpureum* Vill. По падините на Кале (11. V. 51).  
(По Соска за Зел.-Д.).

*Geranium lucidum* L. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51).  
(Таор-Д.; Зел.-С. и Д.; Р. Жинз.-С.).

*Geranium Robertianum* L. (Таор-Д.).

*Erodium ciconium* Willd. Во близината на ст. Пч. (30. V. 51). (Зел.-С. и J.; ст. Пч.-С.; Р. Жинз.-С.).

*Erodium Cicutarium* L. Hèrit. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51) и ст. Р. Жинз. (6. IV. 52).

### 37 fam. Zygophyllaceae

*Tribulus terrestris* L. Покрај железницата во близината на ст. Р. Жинз. (24. VIII. 52).

### 38 fam. Rutaceae

*Haplophyllum Biebersteinii* Spach. Во близината на ст. Пч. (5. VI. 51). (Р. Жинз.-С.).

*Dictamnus albus* L. var. *macedonicus* Borb. По височината над ст. Р. Жинз. (11.V.52). (Зел. и Р. Жинз.-С.).

### 39 fam Polygalaceae

*Polygala rhodopea* (Vel.) Janch. По височината над ст. Р. Жинз. (23. IV. 50). (По Сошка за Зел.-Д.).

*Polygala major* Jacq. Во храсталаците помеѓу ст. Пч. и Зел. (18. V. 51). (Зел.-С.).

### 40 fam. Anacardiaceae

*Pistacia terebinthus* L. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51 и 24. VIII. 52). По падините на Кале (11. V. 52). (Зел.; ст. Пч., и Р. Жинз.-С.).

*Cotinus coggygria* Scop. Покрај брегот на Вардар во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18 V 52).

*Rhus Coriaria* L. По височините помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52). (ст. Пч. и Р. Жинз.-С.).

### 41 fam. Aceraceae

*Acer campestre* L. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51). Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51 и 11. V. 52). (Зел.-С.)

*Acer monspessulanum* L. Во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51). (Таор.-J; по Сошка за З.-J.).

### 42 fam. Celastraceae

*Evonymus verrucosus* Scop. Покрај железницата помеѓу тунелот и ст. Зел. (30. IV. 51).

*Evonymus europaeus* L. Во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (30. IV. и 14. XI. 51).

**43 fam. Rhamnaceae**

*Rhamnus macedonica* Diap. (Р. Жинз.-С.).

*Paliurus Spina Christi* Mill. По височините помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51). (Зел. и Р. Жинз.-С.).

**44 fam. Vitaceae**

*Vitis silvestris* Gimel. Во храсталаците помеѓу ст. Пч. и Зел. (23. VIII. 52). (Зел. и Р. Жинз.-С.).

**45 fam. Cornaceae**

*Cornus sanguinea* L. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (14. XI. 51). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VII. 51). (Зел. и Р. Жинз.-С.).

*Cornus mas* L. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. III. 52). (Зел.-С. и Bo.).

**46 fam. Araliaceae**

*Hedera helix* L. Помеѓу ст. Пч. и Зел. (14. XI. 51). Во близината на ст. Пч. (20. V. 51).

**47 fam. Umbelliferae**

*Eryngium campestre* L. Во близината на ст. Пч. (19. X. 52) (Зел.-С.).

*Physocaulus nodosus* (L.) Koch. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Bupleurum rotundifolium* L. Во близината на ст. Пчиња (28. VI. 51).

*Bupleurum junceum* L. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинзифов (23. VIII. 51). Во близината на ст. Пч. (24. VIII. 52).

*Bupleurum commutatum* Boiss. et Bal. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. VI. 51).

*Bupleurum commutatum* Boiss. et Bal. var. *laxum* Vel.-syn. B. *laxum* Vel. (Зел.-Bo.).

*Bupleurum apiculatum* Friv. Во близината на ст. Пчиња (5. VI. 51).

*Bupleurum trichopodum* Boiss. et Sprun. (Прнар-Ч.; Р. Жинз.-С.; Новачани-Ч.).

*Trinia glauca* (L.) Rchb. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (11. V. 52).

*Carum lumpeanum* Dfl. et Hay. (Р. Жинз.-С.).

*Ferulago silvatica* (Bess.) Rchb. (Зел.-С.).

*Opopanax hispidum* Grsb. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. VI. 51).

*Malabaila graveolens* (M. B.) Hoffm. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51 и 18. V. 52). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). По падините на Кале (11. V. 52). За околната на ст. Пч. и Кожле Соска ја посочува *M. aurea*, меѓутога, екземпляри кои одговараат на *M. aurea*, јас не сум нашол.

*Tordylium maximum* L. Во близината на ст. Пч. (5. VI. 51). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. VI. 51).

*Daucus maximus* Desf.-syn. *D. carota* L. var. *maximum* (Desf.) Caryel. Во близината на ст. Пч. (28. VI. 51).

*Daucus setulosus* Guss. Помеѓу ст. Пчиња и Р. Жинз. (23. VIII. 51).

*Daucus platycarpus* (L.) Scop. Во близината на ст. Пч. (30. IV. и 5. VI. 51). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). (Зел.-Во.).

*Daucus daucorlaya* Murb. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). Над ст. Р. Жинз. (11. V. 51).

*Orlaya grandiflora* (L.) Hoffm. Помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52) и ст. Пч. и Р. Жинз. (5. VI. 51). Во близината на ст. Пч. (5. VI. 51) и ст. Р. Жинз. (11. V. 52). (Зел.-С. и ВО.).

*Caucalis Daucoidea* L. Помеѓу ст. Пчиња и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Caucalis leptophylla* L. (Зел.-Во.).

*Torilis arvensis* (Huds.) Link ssp. *divaricata* (Moench) Thell.-syn. *T. arvensis* (Huds.) Link. ssp. *euarvensis* Hay. Во близината на ст. Пч. (5. VI. 51).

*Torilis arvensis* (Huds.) Link ssp. *purpurea* (Ten.) Hay. Покрај железницата во близината на Зелениково (18. V. 52).

*Torilis heterophylla* Guss. Над ст. Р. Жинз. (11. V. 52).

*Anthriscus trichospermum* Schult.-syn. *A. cerefolium* Hoff. var. *trichospermum* (Schult.) Sch. et Thell. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 52).

*Scandix pecten-Veneris* L. Во близината на ст. Р. Жинз. (6. IV. 52).

*Smyrnium perfoliatum* L. По падините на Кале (11. V. 52).

*Hippomarathrum cristatum* Boiss. (Р. Жинз.-Ч.).

*Cachrys alpina* M. B. По падините на Кале (11. V. 52).

*Conium maculatum* L. Во храсталаците во близината на ст. Пч. (28. VI. 51).

*Bifora radians* M. B. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Bifora testiculata* (L.) DC. Во близината на ст. Пчиња (30. IV. 51).

#### 48 fam. Plumbaginaceae

*Plumbago europaea* L. Помеѓу ст. Зел. и Пч. (14. XI. 51) и ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51). (Зел. и Р. Жинз.-С.).

*Goniolimon collinum* (Grsb.) Boiss. По сувите травести места во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пчиња (19. X. 52).

### 49 fam. Primulaceae

*Lysimachia dubia* Ait. Во близината на ст. Пч. (28. VI. 51).  
*Lysimachia atropurpurea* L. var. *Kindingeri* Adam. (Зел.-К.).  
*Lysimachia vulgaris* L. По брегот на Вардар во близината на ст. Пч. (24. VIII. 52).

*Lysimachia punctata* L. Помеѓу ст. Пчиња и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Anagallis arvensis* L. var. *coerulea* (Schreb.) Schnitz et Keller. Покрај железницата во близината на ст. Пч. (28. VI. 51). Помеѓу ст. Зел. и Пч. (14. XI. 51) и ст. Пчиња и Р. Жинз. (20. V. 51). (Зел.-Во.).

*Anagallis arvensis* L. var. *phoenicea* Gouan. Во близината на ст. Зел. (14. XI. 51). (Зел.-Во.).

*Androsace maxima* L. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51). (Зел.-С. и Во.).

*Primula acaulis* (L.) Grubf.-syn. *P. vulgaris* Hunds. (Зел.-С., D. и Во.).

*Primula collumnae* Ten. (Зел.-С. и D.).

*Cyclamen neapolitanum* Ten. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (14. XI. 51). (Зел. и ст. Пч.-С.).

### 50 fam. Convolvulaceae

*Calystegia sepium* R. Br. По брегот на Вардар во близината на ст. Пч. (24. VIII. 52).

*Calystegia silvatica* Choisy -syn. *C. sepium* ssp. *silvatica* (Choisy) Stoj. et Stef. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Convolvulus arvensis* L. Помеѓу ст. Пч. и Зел. (20. V. 51).

*Convolvulus canthabricus* L. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. и 5. VI. 51). По височината над ст. Р. Жинз. (11. V. 52). (Зел.-С.; Прнар-Ч.; Р. Жинз.-С.).

*Convolvulus cochlearis* Grsb. (По Сошка за Р. Жинз.-В.).

*Cuscuta epithymum* (L.) Murr. Во близината на ст. Пч. (24. VIII. 52).

### 52 fam. Boraginaceae

*Heliotropium europaeum* L. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51).

*Lithospermum apulum* L. Покрај железницата во близината на ст. Пч. (30. IV. 51). (Зел. и Р. Жинз.-С.).

*Lithospermum purpureo-coeruleum* Vel. Во близината на ст. Пч. (15. IV. и 30. IV. 51). Помеѓу ст. Пчиња и Р. Жинз. (20. V. 51). (Зел.-Д. и С.; Прнар-Ч.).

*Lithospermum arvense* L. (Зел.-С., Ј. и Во.).

*Myosotis idaea* B. H. Во близината на ст. Пч. (15. IV. 51). Во близината на ст. Р. Жинз. (6. IV. 52).

*Myosotis hispida* Schlecht. -syn. *M. collina* Hoff. Покрај железницата во близината на ст. Пч. (30. IV. 51). Во близината на ст. Р. Жинз. (6. IV. 52). (Зел.-С.).

*Myosotis arvense* (L.) Hill. Во близината на ст. Пчиња (30. IV. 51).

*Myosotis micrantha* Pall. (Зел.-С. и ВО.).

*Myosotis refracta* Boiss. (Р. Жинз.-С.).

*Onosma tubiflorum* Vel. По височините помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52). По падините на Кале (11. V. 52). (Зел.-С.).

*Cerinthe minor* L. (Зел.-С.).

*Echium vulgare* L. Во близината на ст. Зел. (18. V. 52).

*Echium italicum* L. Во близината на ст. Пч. (24. VIII. 52).

Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. VI. 51).

*Echium italicum* L. var. *altissimum* (Jacq.) Stoj. et Stef.

Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51).

*Lappula echinata* Gilib -syn. *L. myosotis* Moench. Во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). По падините на Кале (11. V. 52). (Р. Жинз.-С.).

*Lappula barbata* Gürke Во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52). По падините на Кале (11. V. 52). (По Соска за Зел.-Во.).

*Cynoglossum montanum* L. Во близината на ст. Пчиња (30. IV. 51). (По Соска за Зел.-Во.).

*Cynoglossum creticum* Mill. Во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52).

*Anchusa italica* Retz. Покрај железницата во близината на ст. Зел. (18. V. 52). (Зел. и Р. Жинз.-С.).

*Anchusa officinalis* L. Во близината на ст. Зел. (18. V. 52). Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Anchusa macedonica* Deg. et Dörf. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51). По височината над ст. Р. Жинз. (6. IV. и 11. V. 52). (Зел.-Д.).

*Anchusa orientalis* (L.) Rchb. (По Соска за Зел.-Во.; Зел.-Ј; Прнар-Ч.).

*Lycopsis variegata* L.-syn. *Anchusa variegata* (L.) Lehm. Во близината на ст. Пч. (15. IV. 51). Во близината на ст. Р. Жинз. (6. IV. 51). (Зел.-Д. и ВО.).

*Symphytum officinale* L. Покрај железницата во близината на ст. Р. Жинз. (11. V. 52).

*Symphytum bulbosum* Schimp. Во храсталаците покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (11. V. 52). (Зел.-Д.).

*Symphytum ottomanum* Friv. Покрај железницата во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (30. IV. 51 и 18. V. 52). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (11. V. 52). (Зел.-Ј. и Д.).

*Nonnea pulla* DC. Покрај железницата во близината на ст. Зел. (18. V. 52). (Зел.-Во. и С.).

*Nonnea ventricosa* Grsb. При свршувањето на клисурскиот теснец наспрам селото Башино-Село. (6. IV. 52).

*Alkanna Primuliflora* Grsb. Во близината на ст. Пчиња (15. IV. 52). По височината над ст. Р. Жинз. (6. IV. 52).

*Alkanna nonneiformis* Grsb. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). Покрај железницата во близината на ст. Р. Жинз. (11. V. 52). (По Сошка за Зел.-Д.; ст. Пч.-С.).

*Alkanna pulmonaria* Grsb. var. *pindicola* (Hausskn.) Hay. Покрај железницата во близината на ст. Р. Жинз. (11. V. 52).

### 53. fam. Solanaceae

*Physalis alkekengi* L. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Зел. (18. V. 52 и 14. XI. 51). Во храсталаците помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51).

*Solanum dulcamara* L. Во близината на ст. Пч. (5. VI. 51). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (11. V. 52).

*Solanum nigrum* L. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (14. XI. 51).

*Datura stramonium* L. Помеѓу ст. Зел. и Пч. (14. XI. 51).

### 54 fam. Scrophulariaceae

*Verbascum phlomoides* L. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (24. VIII. 52). (Зел.-С.; ст. Пч.-Ч.).

*Verbascum malacotrichum* Boiss. et Heldr. Во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52).

*Verbascum Dieckianum* Borb et Deg. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (14. XI. 51). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (24. VIII. 52). (Зел. и Р. Жинз.-С.).

*Verbascum banaticum* Schrad. Во близината на ст. Пч. (28. VI. 51). Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (24. VIII. 52). (Зел. и Р. Жинз.-С.).

*Verbascum phoeniceum* L. Во близината на ст. Пчиња (11. IV. 51).

*Verbascum xanthophoeniceum* Grsb. Во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52).

*Verbascum doiranense* Bornm. (Р. Жинз.-С.).

*Verbascum leucophyllum* Grsb. (Зел. и ст. Пч.-С.).

*Scrophularia canina* L.? По височината над ст. Р. Жинз. (11. V. 52) Не подполн екземпляр.

*Linaria simplex* DC. Во близината на ст. Пч. (15. IV. и 30. IV. 51).

*Linaria arvensis* Desf. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (14. XI. 51). Во близината на ст. Пч. (24. VIII. 52). (По Сошка за Зел.-Ј.).

*Linaria arvensis* Desf. var. *flaviflora* Boiss. (Зел.-Ј.).

*Linaria Genistaefolia* Mill. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (20. V. 51 и 14. XI. 51). Во близината на ст. Пч. (28. VI. 51 и 19. X. 52). Помеѓу ст. Пчиња и Р. Жинз. (23. VIII. 51 и 24. VIII. 52). (По Сошка за Зел.-В.).

*Digitalis lanata* Ehrh. Во близината на ст. Пч. (28. VI. 51).

*Veronica arvensis* L. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51).

*Veronica praecox* All. Во близината на ст. Пч. (15. IV. 51).

*Veronica polita* Fries. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. III. 52).

*Veronica opaca* Fries. Во близината на ст. Р. Жинз.

(6. IV. 52).

*Veronica hederaefolia* L. var. *triloba* (Op.) Hay. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. III. 52).

*Veronica dentata* Schmidt.-syn. *V. austriaca* L. ssp. *dentata* (Schmidt) Watzl. По падините на Кале (11. V. 52).

*Veronica Jacquinii* Bmg.-syn. *V. austriaca* L. ssp. *Jacquinii* (Bmg.) Maly Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51). По падините на Кале (11. V. 52). (Зел.-С.).

*Veronica Teucrium* L. ssp. *crinita* Kit. var. *thracica* Vel. По височините помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52).

*Veronica chamaedrys* L. Во близината на ст. Пчиња (18. V. 52). (Зел.-С.; Таор-Ј.).

*Veronica pseudochamaedrys* L. (Зел.-С.).

*Veronica multifida* L. (Зел.-Д.).

*Veronica beccabunga* L. (Зел.-Бо.).

*Parentucellia latifolia* (L.) Car. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51). (Зел.-Ј., БО.).

*Parentucellia latifolia* (L.) Car. f. *albiflora* (Raul) Hal. Во ливадчето наспрам ст. Пч. (12. IV. 51).

*Odontites rubra* Pers. ssp. *serotina* (Lam.) Wettst. Во близината на ст. Пч. (19. X. 52).

*Euphrasia pectinata* Ten. (Зел.-С.).

### 55 fam. Orobanchaceae

*Orobanche nana* Noë По падините на Кале (11. V. 52).

*Orobanche caryophyllaea* Smith. Покрај железницата во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52). (Зел.-С.).

### 56 fam. Gesneriaceae

*Ramondia Nathaliae* Panč. et Petr. Во близината на ст. Пч. (15. IV. 51). Помеѓу ст. Зел., Пчиња и Р. Жинз. (V. 52). (Зел.-Ј., Д. и С.; ст. Пч. и Р. Жинз.-С; Новачани-Ч.).

### 57 fam. Verbenaceae

*Verbena officinalis* L. Покрај железницата во близината на ст. Пч. (5. VI. 51. и 24. VIII. 52).

## 58 fam. Labiateae

*Ajuga chamaepitys* Schreb. Покрај железницата во близината на ст. Пч. (18. V. 52). Над ст. Р. Жинз. (11. V. 52).

*Ajuga Laxmannii* Benh. Помеѓу ст. Пчиња и Р. Жинз. (20. V. 51). По височината над ст. Р. Жинз. (11. V. 52).

*Ajuga genevensis* L. По влажните travести места помеѓу ст. Пч. и Зел. (18. V. 52). (Зел.-Д.).

*Ajuga reptans* L. (Зел.-Д.).

*Teucrium polium* L. По сувите места во близината на ст. Пч. (28. VI. 51). (Зел.-С.).

*Teucrium chamaedrys* L. По храсталаците во близината на ст. Пч. (5. VI. 51). (Зел.-С.).

*Scutellaria altissima* L. Во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52 и 14. XI. 51). Помеѓу ст. Пчиња и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Scutellaria hastifolia* Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Scutellaria columnae* All. (Зел.-С.).

*Marrubium peregrinum* L. По сувите travести и засенчени места помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51). (Зел. и Р. Жинз.-С.).

*Sideritis montana* L. var. *comosa* Boiss. f. *xanthostegia* Post. По височината над ст. Пч. (11. V. 52). Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч.). (18. V. 52). За Зелениково Сопка го посочува *Sideritis montana* f. *comosa* Boiss., најдено од Bornmüller-a.

*Balota nigra* L. Помеѓу ст. Зел. и Пч. (14. XI. 51). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51).

*Stachys germanica* L. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52). По височината над ст. Р. Жинз. (11. V. 52). (Зел.-С.).

*Stachys plumosa* Grsb. По каменливите места и над тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. 30. IV. 51 и 18. V. 52). (Зел.-С., J. и Bo.).

*Stachys annua* L. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52).

*Stachys annua* L. f. *adenocalyx* (Зел.-Bo.).

*Stachys serbica* Panč. По сувите места помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Stachys scardica* Grsb. (Р. Жинз.-С.).

*Stachys sideritiooides* C. Koch. var. *Bierbachii* Adamov. (Помеѓу Скопје и Велес-В.)?

*Lamium garganicum* L. Помеѓу ст. Пчиња и Р. Жинз. (11. V. 52). (Зел.-С.).

*Lamium garganicum* L. var. *molle* Boiss. et Orph. Покрај железницата помеѓу тунелот и ст. Пч. (30. IV. 51). (Зел.-J.; ст. Пч.-С.).

- Lamium amplexicaule* L. По падините на брдото Цуцул (6. IV. 52).
- Lamium purpureum* L. По травестите места помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. III. 52).
- Brunella vulgaris* L. По травестите места во близината на ст. Пч. (28. VI. 51).
- Glechoma Hederacea* L. Во близината на ст. Пчиња (15. IV. 51).
- Salvia ringens* S. S. var. *macedonica* Brig. Покрај железницата и во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52). (Зел.-С.).
- Salvia Horminum* L. Во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (30. IV. 51). (Зел.-С. и Ј.).
- Salvia sclarea* L. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Зел. (14. XI. 51). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. VI. 51).
- Salvia nemorosa* L.-syn. *S. silvestris* L. (Зел.-Ј.).
- Salvia verticillata* L. Помеѓу ст. Пч. и Зел. (20. V. 51).
- Ziziphora capitata* L. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).
- Calamintha acinos* (L.) Briq. Покрај железницата и во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (30. IV. и 14. XI. 51). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). По височината над ст. Р. Жинз. (11. V. 52).
- Calamintha clinopodium* Moris. Во храсталаците помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. VI. 51).
- Calamintha alpina* (L.) Lam. ssp. *maioranifolia* (Mill.) Hay.-syn. *C. patavina* Host. (Таор-Ј.). Изгледа да оваја подврста и следната форма-*Kindingeri* се однесуваат за едно исто растение.
- Calamintha alpina* (L.) Lam. ssp. *maioranifolia* (Mill.) Hay. f. *Kindingeri* (Adamov.) Hay.-syn. *C. maioranifolia* Mill. f. *Kindingeri* Adamov.; *C. patavina* Host. var. *Kindingeri* Adamov. (Зел.-К.).
- Calamintha alpina* (L.) Lam. ssp. *hungarica* (Simk.) Hay.-syn. *C. hungarica* Simk. (Зел.-С.).
- Calamintha alpina* (L.) Lam. ssp. *hungarica* (Simk.) Hay. var. *elatior* (Grsb.) Hay.-syn. *C. hungarica* Simk. f. *elatior* Grsb.; *C. patavina* Host. в *elatior* Grsb. (Зел.-С. и ВО.).
- Origanum vulgare* L. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (5. VI. 51 и 24. VIII. 52). (Зел.-С.).
- Thymus pseudo-atticus* Ronn. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51). (Зел.-С.; Прнар-Ч.).
- Thymus pseudo-atticus* Ronn. var. *vardarensis* Ronn. Над тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52).
- Thymus Sibthorpii* Benth.? Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). По височината над ст. Р. Жинз. (11. V. 52).
- Thymus korthiaticus* Adamov.? Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Thymus Toševii* Vel. Помеѓу ст. Пч. и Зел. (30. IV. 51). По височината над ст. Р. Жинз. (11. V. 52). (Зел. и ст. Пч.-С.).

*Thymus dassareticus* Ronn. (По Сошка за Карабуњиште-В.)

*Thymus serpyllum* (L.) Br. (Зел.-J.).

*Mentha aquatica* L. По брегот на Вардар во близината на ст. Пч. (24. VIII. 52).

*Mentha longifolia* Huds. ssp. *grisella* Briq. var. *mollis* (Roch.) Hay.-syn. M. *mollisima* Borkh. По брегот на Вардар во близината на ст. Пч. (24. VIII. 52). (Зел.-С.).

*Lycopus europaeus* L. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51 и 24. VIII. 52). Покрај брегот на Вардар во близината на ст. Пч. (28. VI. 51).

*Lycopus exaltatus* L. f. Покрај брегот на Вардар во близината на ст. Пч. (24. VIII. 52).

### 59 fam. Plantaginaceae

*Plantago major* L. Во близината на ст. Пч. (24. VIII. 52). Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (14. XI. 51).

*Plantago lanceolata* L. Во близината на ст. Пчиња (28. VI. 51). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (11. V. 52 и 20. V. 51).

### 60. fam. Gentianaceae

*Centaureum pulchellum* (Sw.) Druce-syn. *Erythraea pulchella* Fries. Во близината на ст. Пч. (20. VI. 51).

### 61 fam. Apocynaceae

*Vinca herbacea* W. K. Во близината на ст. Пч. (15. IV. 51). Во близината на ст. Р. Жинз. (6. IV. 52). (Зел. и Таор.-С.).

*Vinca herbacea* W. K. ssp. *mixta* Vel. Покрај железницата во близината на ст. Пч. (19. X. 52).

### 62 fam. Asclepiadaceae

*Periploca graeca* L. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51 и 23. VIII. 51). (ст. Пч.-С.).

*Cynanchum fuscatum* Rchb. Во храсталаците по восочината помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52).

*Cynanchum acutum* L. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (24. VIII. 52). (Р. Жинз.-С.).

### 63 fam. Oleaceae

*Fraxinus Ornus* L. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51). (Зел., Р. Жинз.-С.).

*Syringa vulgaris* L. Помеѓу ст. Пч. и Зел., Пч. и Р. Жинз., и Р. Жинз. и Велес (IV. 51).

*Phillyrea media* L. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. и ст. Пч. и Р. Жинз. (14. XI. 51).

*Ligustrum vulgare* L. Покрај брегот на Вардар во близината на ст. Пч. (24. VIII. 52). Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (14. XI. 51). (Зел. и Р. Жинз.-С.).

*Jasminum fruticans* L. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51). (Зел. и Р. Жинз.-С.).

#### 64 fam. Rubiaceae

*Sherardia arvensis* L. Во близината на ст. Пч. (15. IV. и 30. IV. 51). Поштувајќи ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51). (Зел. и Р. Жинз.-С.).

*Crucianella oxyloba* Jka. (Зел.-С.).

*Asperula arvensis* L. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Asperula cynanchica* L. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (14. XI. 51). Во близината на ст. Пч. (28. VI. 51).

*Galium mollugo* L. ssp. *erectum* (Huds.) Briq. Во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52). Во храсталациите помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Galium mollugo* L. ssp. *lucidum* All.-syn. *G. lucidum* All.

Во храсталациите помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). По падините на Кале (11. V. 52). (Зел.-С.).

*Galium verum* L. Во храсталациите во близината на ст. Пч. (28. VI. 51).

*Galium palustre* L. Во близината на ст. Пч. (11. V. 52). Покрај храсталациите помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Galium cruciatum* Scop. Во близината на ст. Пч. (15. IV. и 30. IV. 51). Во храсталациите покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Galium pedemontanum* All. Покрај храсталациите во близината на ст. Пч. (15. IV. 51). (Зел.-С.).

*Galium aparine* L. Во близината на ст. Пч. (15. IV. и 30. IV. 51). Во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52). Во храсталациите помеѓу ст. Пчиња и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Galium tenuissimum* M. B. (Р. Жинз.-С.)

#### 65 fam. Caprifoliaceae

*Sambucus ebulus* L. По должината на железницата и по брегот на Вардар.

*Sambucus nigra* L. По височината помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52). Во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52).

*Lonicera etrusca* Savi. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (30. IV. 51). По падините на Кале (11. V. 52).

*Lonicera caprifolium* L. Во близината на ст. Зелениково покрај железницата (30. IV. 51). (Зел.-С.).

*Lonicera nigra* L. (Зел.-J.).

### 66 fam. Valerianaceae

*Valerianella truncata* Betke. Во близината на ст. Пчиња (30. IV. 51).

*Valerianella turgida* Betke. Во близината на ст. Пчиња (15. IV. 51).

*Valerianella pumila* (Willd.) DC. Во близината на ст. Пч. (15. и 30. IV. 51).

*Valerianella carinata* Lois. (Зел.-Д.).

*Valerianella olitoria* Mch. (Зел.-Д.).

*Valeriana Dioscoridis* S. S. Помеѓу ст. Зел. и Пчиња (30. IV. 51). Во близината на ст. Р. Жинзифов (6. IV. 52). (Зел.-С., J. и D.; Р. Жинз.-С.).

*Valeriana Dioscoridis* S. S. var. *variifolia* Adamov. (Зел.-К.)

### 67 fam. Dipsacaceae

*Dipsacus laciniatus* L. Во близината на ст. Пч. (24. VIII. 52).

*Knautia Degenii* Borb. По падините на Кале (11. V. 52). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Knautia integrifolia* (L.) Bertol-syn. *K. hubrida* All. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). (Зел. и Р. Жинз.-С.).

*Knautia arvensis* (L.) Coult. ssp. *polymorpha* (Schmidt) Szabo f. *glandulosa* Fröl. Над тунелот помеѓу ст. Пч. и Зел. (18. V. 52).

*Pterocephalus plumosus* (L.) Coult. По височините во близината на ст. Пч. (28. VI. 51).

*Scabiosa Silaifolia* Vel. На серпентин во близината на ст. Пч. (19. XI. 52).

*Scabiosa argentea* L.-syn. *S. usrainica* L. Во близината на ст. Пч. (28. VI. 51). Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. VI. 51).

*Scabiosa rotata* M. B.? По падините на Кале (11. V. 52).

*Scabiosa sicula* L. По височината над ст. Пч. (11. V. 52).

*Scabiosa fumarioides* Vis. et Panč. На серпентин во близината на ст. Пч. (19. X. 52).

*Tremastelma palestinum* L. Над тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52).

### 68 fam. Cucurbitaceae

*Bryonia alba* L. Во храсталаците помеѓу ст. Пчиња и Р. Жинз. (5. VI. 51).

## 69 fam. Campanulaceae

*Campanula bononiensis* L. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (14. XI. 51). Во близината на ст. Пч. (28. VI. 51).

*Campanula lingulata* W. K. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (14. XI. 51). и (18. V. 52). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). По падините на Кале (11. V. 52).

*Campanula scutellata* Grsb. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. VI. 51).

*Campanula rapunculus* L. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). По падините на Кале (11. V. 52). (Зел., Прнар и Р. Жинз.-С.).

*Campanula expansa* Friv. Во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52).

*Campanula sphaerothrix* Grsb.-syn. *C. sparsa* Friv. ssp. *sphaerothrix* (Grsb.) Hay. Во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52). (Р. Жинз.-С.).

*Campanula spathulata* S. S. ssp. *spruneriana* (Hampe) Hay. -syn. *C. spruneri* Hampe. Во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (30. IV. 51). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Campanula Trachelium* L. (Зел.-С.).

*Campanula versicolor* Andrews f. *thessala* Boiss. (Прнар и Р. Жинз.-С.; Новачани-Ч.).

*Legousia speculum-Veneris* (L.) Fisch. Во близината на ст. Пч. (20. V. 51). По височината над ст. Р. Жинз. (11. V. 52). (Зел.-Ј. и С.).

*Legousia hybrida* (L.) Gérard. Во близината на ст. Пч. (15. IV. 51). По височината над ст. Пч. (23. IV. 50).

*Jasione montana* L. По варовитите карпи во близината на ст. Пч. (19. X. 52).

## 70 fam. Compositae

*Eupatorium cannabinum* L. Во ливадчето наспрам ст. Пч. и покрај железницата (23. VIII. 51).

*Bellis perennis* L. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51).

*Erigeron acer* L. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (14. XI. 51).

*Erigeron canadense* L. По целата должина покрај железницата од Зел. до Велес (23. VIII. и 14. XI. 51).

*Micropus erectus* L. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. VI. 51). (Зел.-Во. и С.).

*Filago germanica* L. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (18. V. 52).

*Filago arvensis* L. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. VI. 51).

*Inula Conyzoides* DC. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51).

*Inula germanica* L. Во близината на ст. Пч. (28. VI. 51). (Зел.-С.).

*Inula candida* L. ssp. *Aschersoniana* (Jka.) Hay.-syn. I. *Aschersoniana* Jka. По варовитите карпи во близината на ст. Пч. (19. X. 52).

*Inula oculus-Christi* L. (Зел. и Р. Жинз.-С.).

*Pulicaria dystherica* Bernth. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. VIII. 51).

*Xanthium italicum* Mor. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (14. XI. 51).

*Xanthium spinosum* L. По возвишението места и покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. VI. 51).

*Bidens tripartitus* L. По брегот на Вардар во близината на ст. Пч. 24. VIII. 52).

*Anthemis tinctoria* L. Во близината на ст. Пч. (20. V. 52). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. VI. 51). По падините на Кале (11. V. 52).

*Anthemis austriaca* Jacq. Помеѓу ст. Зел. и Пч. (20. V. 51).

*Anthemis arvensis* L. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51).

*Achillea millefolium* L. ssp. *collina* (Becker) Weiss.-syn. A. *collina* Becker. Во близината на ст. Пч. (24. VIII. 52). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. VI. 51).

*Achillea millefolium* L. ssp. *Critmifolia* (W. K.) Stoj. et Stef.-syn. A. *critmifolia* W. K. По височините помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 51). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). (Зел.-Бо.).

*Achillea compacta* Willd.-syn. A. *coarctata* Poir. Во близината на ст. Пч. (28. VI. 51). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). По падините на Кале (11. V. 51). (Зел.-С. и К.; Р. Жинз.-С.).

*Achillea Ageratifolia* (S. S.) Boiss. По карпите во близината на ст. Пч. (11. V. 52). (Прнр-С.).

*Achillea clypeolata* Sibth. et Sm. (Зел.-Ј.).

*Matricaria chamomilla* L. Во близината на ст. Пчиња (30. IV. 51).

*Chrysanthemum segetum* L. Покрај железницата помеѓу тунелот и ст. Зел. (30. IV. 51).

*Chrysanthemum corymbosum* L. По падините на Кале (11. V. 52). (Р. Жинз.-С.).

*Artemisia scoparia* W. K. Во ливадчето наспрам ст. Пч. (14. XI. 51).

*Artemisia vulgaris* L. По падините на Кале (11. V. 52).

*Tussilago farfara* L. (Зел.-С.).

*Doronicum orientale* Willd. Во храсталаците во близината на ст. Пч. (15. IV. 51).

*Senecio vulgaris* L. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (14. XI. 51). Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. III. 52).

*Senecio vernalis* W. K. Во близината на ст. Пч. (6. IV. 52).

*Senecio vernalis* L. f. *glaberrimus* Ash. et Gr. Покрај же-  
лезницата во близината на ст. Пч. (30. IV. 51). Помеѓу ст.  
Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Echinops sphaerocephalus* Во храсталаците во близината  
на ст. Пч. (24. VIII. 52).

*Echinops sphaerocephalus* L. var. *albidus* Boiss.-syn. E.  
*albidus* Boiss. et Sprun. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (23. IV. 51).  
(Зел.-С.).

*Xeranthemum annuum* L. По целата должина покрај же-  
лезницата од Зелениково до Велес (5. VI. 51).

*Xeranthemum foetidum* (Cass.) Mch. (Р. Жинз.-С.).

*Carlina corymbosa* L. По височината помеѓу ст. Зел. и  
Пч. (19. X. 52).

*Jurinea mollis* L. ssp. *arachnoidea* (Bge.) Stoj. et Stef.-syn.  
J. *arachnoidea* Bge. По височината над ст. Р. Жинз. (11. V. 52).

*Carduus nutans* L. ssp. *lejophyllus* (Petrov.) Stoj et Stef.  
-syn. C. *lejophyllus* Petrov. Помеѓу ст. Пч. Р. Жинз. (20. V. и  
23. VIII. 51). (Р. Жинз.-С.).

*Carduus pycnocephalus* Jacq. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз.  
(20. V. 51). (Зел.-J.).

*Carduus acicularis* Bertol. Во близината на ст. Пчиња  
(11. V. 52). По височината над ст. Р. Жинз. (11. V. 52).

*Cirsium ligulare* Boiss. ssp. *albidum* (Vel.) Stoj. et Stef.  
Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (24. VIII. 52).

*Cirsium ligulare* Boiss. ssp. *albanum* Wetts.-syn. *Carduus*  
*albanum* Wetts. (Зел.-С.).

*Cirsium lanceolatum* Scop. Покрај железницата помеѓу  
ст. Пч. и Р. Жинз. (24. VIII. 52).

*Cirsium creticum* (Lam.) Urv. var. *hypolyti* Boiss. Во бли-  
зината на ст. Пч. (19. X. 52). Покрај железницата помеѓу ст.  
Пч. и Р. Жинз. (24. VIII. 52).

*Picnomon acarna* (L.) Cass.-syn *Cirsium acarna* L. Во бли-  
зината на ст. Пч. (24. VIII. 52).

*Silybum Marianum* Gärtn. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз.  
(20. V. 51).

*Tyrimnus leucographus* (L.) Cass. Покрај железницата  
помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. и 5. VI. 51). По падините  
на Кале (11. V. 52). (Зел.-С.).

*Onopordum illyricum* L. (Зел.-С.).

*Crupina vulgaris* Cass. Покрај железницата помеѓу ст.  
Пч. и Р. Жинз. (30. IV. 51). По ендеките покрај железницата  
и по височината во близината ст. Р. Жинз. (20. V. 51 и  
11. V. 52). Зел.-С. и J.).

*Crupina crupinastrum* Vis. (Зел.-К.).

*Centaurea tuberosa* Vis. По падините на Кале (11. V. 52).

*Centaurea nyssana* Petrov. По височината помеѓу ст. Зел.  
и Пч. (18. V. 52).

*Centaurea cyanus* L. Во близината на ст. Зел. (30. IV. 51).  
(Р. Жинз.-С.).

*Centaurea salonitana* Vis. Во близината на ст. Пч. по стрништата (28. VI. 51). (Зел.-С. и К.).

*Centaurea pallida* Friv.-syn. *C. rutifolia* S. S. ssp. *cuneifolia* (S. S.) Stoj. et Stef. var. *pallida* (Friv.) Stoj. et Acht. (Р. Жинз.-С.).

*Centaurea candida* Vel. var. *flavida* Vel. (Зел.-Б.).

*Centaurea Grisebachii* Nym. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (24. VIII. 52). (Зел.-С.).

*Centaurea deusta* Ten. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (14. XI. 51).

*Centaurea solstitialis* L. Во близината на ст. Пчиња (28. VI. 51).

*Centaurea attica* Nym. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинзифов (23. VIII. 51). (Зел., ст. Пч. и Р. Жинз.-С.).

*Centaurea campylacte* Bornm. (Р. Жинз.-С.; Новачани-Ч).

*Carthamus lanatus* L. Во близината на ст. Пч. (28. VI. 51).

*Cnicus benedictus* L. (Зел.-С., J. и D.; Р. Жинз.-С.).

*Cichorium intybus* L. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (14. XI. 51).

*Hypochaeris cretensis* (L.) Ch. et B. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). (Зел.-С.).

*Leontodon asper* W. K. По каменливите места во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (30. IV. 51). По карпите над ст. Р. Жинз. (11. V. 52). (Зел. и Р. Жинз.-С.).

*Thrinacia tuberosa* DC. (По Сошка за Зел.-Д.).

*Picris Hieracioides* L. ssp. *spinulosa* (Bert.) Thell. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (14. XI. 51 и 24. VIII. 52).

*Picris pauciflora* Willd. По височината над ст. Пчиња (11. V. 52). По падините на Кале (11. V. 52).

*Tragopogon dubius* Scop. Во близината на ст. Пчиња (18. V. 52). По ендеците покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Tragopogon pratensis* L. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (14. XI. 51).

*Tragopogon Samarianii* Heldr. et Sart. Во близината на ст. Пч. (18. V. 52). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Tragopogon balcanicus* Vel. (Р. Жинз.-С.).

*Tragopogon Kindingeri* Adamov. (Р. Жинз.-К.).

*Scorzonera cana* (C. A. Mey.) Stoj. et Stef. (Зел.-С.).

*Scorzonera austriaca* Willd. var. *serpentini* Bornm. Во близината на ст. Пч. (15. IV. 51). (ст. Пч.-С.).

*Scorzonera mollis* M. B.? Во близината на ст. Пчиња (15. IV. 51). При собраните екземпляри немаше наполно развиен плод.

*Pterotheca bifida* F. M. Покрај железницата по целата должина на клисурата од Зел. до Велес. (во IV. 51 и 52).

*Chondrilla juncea* L. По каменливите места покрај железницата во близината на ст. Пч. (19. X. 52).

*Taraxacum officinale* Web. Во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52). Покрај железницата во близината на ст. Пч. (14. XI. 51).

*Sonchus arvensis* L. var. *laevis* Koch. Во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52).

*Sonchus asper* Vill. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (14. XI. 51). Во близината на ст. Пч. (18. V. 52).

*Sonchus oleraceus* L. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (14. XI. 51).

*Lactuca cretica* Desf. Во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52). (Р. Жинз.-С.).

*Lactuca hispida* DC. По височините и над тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52).

*Lactuca viminea* (L.) Presl. Во храсталациите покрај железницата во близината на ст. Пч. (24. VIII. 52). (Р. Жинз.).

*Crepis foetida* L. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (14. XI. 51). (Зел.-J.).

*Crepis neglecta* L. (Зел.-J.).

*Crepis pulchra* L. (Зел. и Р. Жинз.-С.).

*Lagoseris sancta* (L.) K. Maly (Зел.-С.).

*Hieracium Bauhinii* Bess. ssp. *filiferum* N. P. По височината над ст. Р. Жинз. (11. V. 52). (Зел.-С.).

*Hieracium crinigerum* (Fr.) Zahn ssp. *danubiale* Borb. Во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52).

*Hieracium echiooides* Lumn. (ст. Пч.-Ч.).

*Hieracium macranthum* Ten. (Зел.-К.).

*Hieracium sabinum* Seb. et Maur. var. *laxisabinum* N. P. Зел.-С.).

*Hieracium praealtum* Vill. (Зел.-J.).

## 71 fam. Liliaceae

*Colchicum Dörfleri* Hal. Помеѓу ст. Пчиња и Р. Жинз. (5. III. 52). (По Соска за Р. Жинз.-К.).

*Colchicum autumnale* L. По височината помеѓу ст. Зел. и Пч. (19. X. 52).

*Asphodeline lutea* Rchb. По височините на Џуцул (6. IV. 52). (Зел.-С.).

*Asphodeline liburnica* Rchb. Во близината на ст. Пчиња (28. VI. 51). (ст. Пч.-С.; Р. Жинз.-Ч.).

*Gagea foliosa* Presl. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. III. 52).

*Allium scorodoprasum* L. Во близината на ст. Пчиња (28. VI. 51). По височината над ст. Р. Жинз. (11. V. 52).

*Allium ampeloprasum* L. Во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинзифов (5. VI. 51).

*Allium moschatum* L. По височините над ст. Р. Жинз. (24. VIII. 52). (ст. Пч.-С.).

*Allium paniculatum* L. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинзифов (23. VIII. 51).

*Allium flavum* L. (Р. Жинз.-С.).

*Fritillaria graeca* Boiss. et Sprun. var. *Gussichiae* Deg. et Dörfl. Во близината на ст. Пч. (6. IV. 52). (Зел.-Д.).

*Tulipa scardica* Bornm. (Р. Жинз.-С. и Burgeff.) Најдените од мене екземпляри бева прецветени.

*Scilla autumnalis* L. По храсталаците по височините помеѓу ст. Зел. и Пч. (19. X. 52).

*Scilla bifolia* L. По храсталаците помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. III. 52).

*Ornithogalum comosum* L. Помеѓу ст. Пчиња Р. Жинз. (20. V. 51). Во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52). По падините на Кале (11. V. 52).

*Ornithogalum umbellatum* L. Во ливадчето во близината на ст. Пч. (30. IV. 51).

*Ornithogalum chloranthum* Saut.-syn. *O. boucheanum* Kth. Во близината на ст. Пч. (15. IV. 51). (Зел.-Д.).

*Ornithogalum refractum* Kit.-syn. *O. divergens* Boreau (По Сошка за Зел.-Д.; Зел.-Ј.).

*Muscari botryoides* DC. var. *transsilvanicum* (Schur) Asch. et Gr.-syn. *M. transsilvanicum* Schur. Во близината на ст. Р. Жинз. (6. IV. 52). (Зел.-Д. и Во.).

*Muscari racemosum* Mill. Помеѓу ст. Пчиња и Р. Жинз. (5. III. 52). (Зел.-Во. и С.; ст. Пч.-Ч.).

*Muscari racemosum* Mill. ssp. *pulchellum* (Heldr. et Sart.) Stoj. et Stef. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. III. 52). (Зел.-К.).

*Muscari comosum* Mill. Во близината на тунелот помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Asparagus acutifolius* L. По храсталаците помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. III. 52). По височината над ст. Р. Жинз. (11. V. 52). (ст. Пч.-С.; Р. Жинз.-Ч.).

*Asparagus verticillatus* L. Во близината на ст. Р. Жинз. (24. VIII. 52). По падините на Кале (11. V. 52). (ст. Пч. и Р. Жинз.-С.).

*Ruscus aculeatus* L. По височините помеѓу ст. Зел. и Пч. (14. XI. 51). По падините на Кале (11. V. 52).

*Polygonatum latifolium* Desf. Во храсталаците по брегот на Вардар помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52). По падините на Кале (11. V. 52). Сошка го посочува *Polygonatum officinale* за ст. Р. Жинз., меѓутоа јас не го најдов.

## 72 fam. Amaryllidaceae

*Leucojum aestivum* L. (Зел.-Во. и Д.).

### 73 fam. Iridaceae

*Crocus chrysanthus* Herb. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. III. 52). (Зел.-В. и по Сощка D.).

*Crocus Olivieri* Gay. По височините помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. III. 52). (ст. Пч.-Кошанин).

*Crocus cancelatus* Herb. Во близината на ст. Пчиња (14. XI. 52). Во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (19. X. 52). (ст. Пч.-С.).

*Crocus pulchellus* Herb. (Кожле-Ч.) Вeroјатно е најдени во клисурата на Пчиња.

*Iris Reichenbachii* Heuff. Во близината на ст. Пчиња (15. IV. 51). (Зел. и ст. Пч.-С.).

*Iris mellita* Jka. По падините на Цуцул (6. IV. 52). (Зел.-D.).

*Iris pseudacorus* L. По брегот на Вардар во близината на ст. Пч. (11. V. 52).

*Iris Sintensis* Jka. Во храсталаците во близината на ст. Пч. (18. V. 52).

*Gladiolus imbricatus* L. По височината над ст. Р. Жинз. (11. V. 52). По височината помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52).

### 74 fam. Juncaceae

*Juncus compressus* L. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Luzula Forsteri* (S. M.) DC. (Зел.-D. по Сощка за истото место и В.).

### 75 fam. Dioscoreaceae

*Tamus communis* L. Во храсталаците покрај железничата помеѓу ст. Зел. и тунелот (30. IV. 51). По падините на Кале (11. V. 52). (Р. Жинз.-С.).

### 76 fam. Cyperaceae

*Cyperus flavescens* L. По брегот на Вардар наспрам ст. Пч. (24. VIII. 52).

*Cyperus fuscus* L. По брегот на Вардар во близината на ст. Пч. (24. VIII. 52).

*Cyperus glaber* L. По брегот на Вардар во близината на ст. Пч. (28. VIII. 52).

*Cyperus longus* L. По брегот на Вардар во близината на ст. Пч. (24. VIII. 52).

*Cyperus rotundus* L. По брегот на Вардар помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. VI. 51).

*Scirpus Holoschoenus* L. Во близината на ст. Пчиња (28. VI. 51). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Scirpus lacuster* L. По брегот на Вардар наспрам ст. Пч. (11. V. 52). и (24. VIII. 52).

*Scirpus maritimus* L. По брегот на Вардар во близината на ст. Пч. (24. VIII. 52).

*Carex vulpina* L. Покрај брегот на Вардар во близината на ст. Пч. (30. IV. и 20. V. 51).

*Carex gracilis* Curt. Покрај брегот на Вардар наспрам ст. Пч. (11. V. 52).

*Carex caryophyllea* La Tour.-syn. *C. verna* Chx., *C. prae-*  
*cox* Jacq. Во близината на ст. Пч. (11. V. 52). (По Соска за Зел.-Бо.; Зел.-Ј.).

*Carex Halleriana* Asso. По височината над ст. Пчиња (11. V. 52). (Зел.-Д.; ст. Пч.-С.).

*Carex hirta* L. Во ливадчето наспрам ст. Пч. (30. IV. 51).

*Carex Pairei* F. Schultz f. *leersii* (F. Schultz) Hay. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. VI. 51). (По Соска за Зел.-Бо.).

*Carex divulsa* Good. (Принар.-Ч.).

*Carex remota* L. (Зел.-С.).

## 77 fam. Gramineae

*Bromus tectorum* L. Во близината на ст. Пчиња (15. и 30. IV. 51).

*Bromus sterilis* L. Во близината на ст. Пч. (30. IV. и 20. V. 51). По падините на Кале (11. V. 52).

*Bromus madritensis* L. Покрај железницата и по падините на Кале (11. V. 52).

*Bromus racemosus* L. Во ливадчето наспрам ст. Пчиња (30. IV. 51).

*Bromus mollis* L. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Bromus scoparius* L. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52). Покрај железницата и височините помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). (Зел.-С.).

*Bromus squarrosus* L. По падините на Кале (11. V. 52).

*Bromus patulus* M. K. По падините на Кале (11. V. 52).

*Brachypodium silvaticum* R. S. var. *glaucovirens* Murb. Во близината на ст. Пч. (28. VI. 51).

*Brachypodium distachyon* P. B. По падините и билото на Кале (11. V. 52).

*Triticum ovatum* (L.) G. G. var. *triaristatum* (Willd.) Hay. f. *glabrescens* (Podp.) Hay. По височината над ст. Р. Жинз. (11. V. 52). Јуришиќ за Зелениково посочува *T. ovatum* var. *triaristatum*.

*Triticum ovatum* (L.) G. G. var. *biunciale* (Vis.) Asch. et Gr.-syn. *Aegilops biuncialis* Vis. По височините над ст. Р. Жинз. (11. V. 52). (Зел.-С.).

*Triticum triunciale* (L.) G. G. По возвищението помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). Покрај железницата во близината на ст. Пч. (30. IV. 51).

*Triticum cylindricum* (Host.) Ces. Помеѓу ст. Пчиња и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Haynaldia villosa* Schur. По целата долина на клисурата (20. V. 51).

*Secale cereale* L. (Зел.-J.).

*Hordeum murinum* L. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51).

*Hordeum caput medusae* Gass. et Dur. var. *asper* Simk. -syn. *Elymus asper* Deg. Покрај железницата во близината на ст. Пч. (30. IV. 51). (Зел.-Во.).

*Elymus subulosus* M. B. — (Зел.-J.).

*Echinaria capitata* Desf. По височините над ст. Пчиња (15. IV. 51). (По Сошка за Зел.-Во.).

*Phragmites communis* Trin. По брегот на Вардар во близината на ст. Пч. (23. VIII. 51, 24. VIII. 52 и 19. X. 52).

*Diplachne serotina* (L.) Lk. (ст. Пч.-С.; Новачани-Ч.).

*Eragrostis minor* Host. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (14. XI. 51). Покрај брегот на Вардар во близината на ст. Пч. (24. VIII. 52).

*Eragrostis major* Host. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Зел. (14. XI. 51).

*Eragrostis pilosa* L Beauv. (ст. Пч.-С.).

*Melica uniflora* Retz. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и тунелот (30. IV. 51). (По Сошка за Р. Жинз.-J.).

*Melica transsilvanica* Schur. По падините на Кале помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (11. V. 52).

*Melica transsilvanica* Schur. f. *flavescens* Schur. (Рајко Жинз.-С.).

*Melica transsilvanica* Schur. f. *villiculmis* Bornm. По височините помеѓу ст. Пчиња и Р. Жинз. (20. V. 51). По падините на Кале (11. V. 52).

*Dactylis glomerata* L. По височините помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Cynosurus cristatus* L. Во близината на тунелот помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (18. V. 52).

*Cynosurus echinatus* L. По височините помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Poa pratensis* L. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Poa pratensis* L. var. *angustifolia* (L.) Sm. Во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52).

*Poa trivialis* L. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и тунелот (30. IV. 51 и 18. V. 52).

*Poa bulbosa* L. Во близината и по височината над ст. Пч. (15. и 30. IV. 51). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). (Зел.-С. и J.).

*Poa concinna* Gaud. По сувите места во близината на ст. Пч. (15. IV. 51).

*Poa annua* L. f. *vivipara* (Зел.-J.).

*Festuca sulcata* (Hack.) Нум. Покрај железницата помеѓу тунелот и ст. Пч. (30. IV. 51). (Зел.-С.).

*Festuca vallesiaca* Schl. По височината над ст. Р. Жинз. (11. V. 52). (Зел. и ст. Пч.-С.).

*Vulpina ciliata* (Danth.) Lk.-syn. *Festuca ciliata* Pers. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). (Зел.-С. и Bo.).

*Nardurus tenellus* (L.) Duv. Jouve f. *aristatus* (Tsch.) Hay. Во близината на ст. Пч. (15. и 30. IV. 51).

*Nardurus maritimus* (L.) Janch. var. *aristatus* Koch. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51).

*Lolium perenne* L. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. VI. 51).

*Koeleria Phleoides* Pers. Покрај железницата во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 51). (Зел.-С.).

*Koeleria glaucovirens* Dom. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). Над ст. Р. Жинз. и по падините на Кале (11. V. 52).

*Koeleria splendens* Presl. var. *subcaudata* A. et Gr. (Зел.-С.).

*Avena clauda* Dur. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51).

*Avena barbata* Brot. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Avena compressa* Heuff. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. и по падините на Кале (11. V. 52).

*Avena sterilis* L. Во близината на ст. Пч. (28. VI. 51).

*Arrhenatherum avenaceum* P. B. Во близината на ст. Пч. (15. и 30. IV. 51).

*Holcus lanatus* L. Во близината на ст. Пч. (28. VI. 51).

*Aira capillaris* Host. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Calamagrostis litorea* P. B. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (5. VI. 51).

*Alopecurus agrestis* L. Во близината на ст. Пч. (30. IV. 51).

По височините помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). (Зел.-J.).

*Phleum phleoides* (L.) Lk. По височината над ст. Р. Жинз.

(11. V. 52). (ст. Пч.-С.; по Сошка за Зел.-Bo.).

*Phleum phleoides* (L.) Lk. f. *ciliatum* (Cel.) Hay. Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Phleum graecum* Boiss. et Heldr. Во близината на ст. Пч. (28. VI. 51).

*Phleum subulatum* (Savi.) Asch. et Gr.-syn. *Ph. tenue* Schrad.

(Р. Жинз.-С.).

*Lasiaigrostis Calamagrostis* (L.) Lk. (Р. Жинз.-С.).

*Stipa aristella* L. По височината во близината на ст. Р. Жинз. (24. VIII. 52).

*Stipa pennata* L. ssp. *mediterranea* Asch. et Gr. По височината над ст. Р. Жинз. (11. V. 52). Покрај железницата помеѓу тунелот и ст. Пч. (30. IV. 51). (Прнрап-С.).

*Stipa capillata* L. (ст. Пч.-С.).

*Oryzopsis virescens* (Trin.) Beck. (По Сощка за Зел.-J.; Р. Жинз.-С.).

*Milium vernale* M. B. Во близината на ст. Пч. (15. IV. 51). (По Сощка за Зел.-J.; Р. Жинз.-С.).

*Hierochloë borealis* R. S. (Зел.-J.).

*Cynodon dactylon* Pers. Покрај самата железница во близината на ст. Р. Жинз. (24. VIII. 52).

*Panicum sanguinale* L. Покрај железницата помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (14. XI. 51).

*Setaria viridis* P. B. Во близината на ст. Пч. (28. VI. 51).

*Andropogon ischaemum* Brot. Покрај железницата помеѓу ст. Зел. и Пч. (14. XI. 51). (ст. Пч.-С.).

*Andropogon Gryllus* L. Помеѓу ст. Пчиња и Р. Жинз. (20. V. 51). По падините на Кале (11. V. 52).

*Sorghum halepense* (L.) Pers. Во близината на ст. Пч. (28. VI. 51 и 19. X. 52).

*Piptatherum paradoxum* Koch. Во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52).

*Piptatherum holciforme* S. S. По каменливите места во близината на ст. Пч. (15. IV. 51).

*Rottboellia dicitata* S. S. Покрај брегот на Вардар наспрам ст. Пч. (24. VIII. 52).

## 78. fam. Orchidaceae

*Ophrys aranifera* Huds. Во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52). По височините помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52). Во ливадчето во близината на ст. Пч. (30. IV. 52).

*Ophrys bicornis* Sadl. По височините над ст. Р. Жинз. (11. V. 52). (Зел.-J.; по Сощка за Зел.-Во.).

*Orchis simia* L. Во близината на ст. Пч. (15. IV. 51).

*Orchis morio* L. Во близината на ст. Пч. (IV. 50).

*Orchis laxiflora* Lam. По влажните места помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51).

*Orchis papilionacea* L. (Зел.-J.; по Сощка за Зел.-Во.).

*Orchis speciosa* Host. (Зел.-Д.).

*Anacamptis pyramidalis* C. Rich. Во близината на тунелот помеѓу ст. Зел. и Пч. (18. V. 52). Во близината на ст. Пч. (20. V. 51). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (11. V. 52). (Зел.-С.).

*Limodorum abortivum* Sw. Во близината на ст. Пчиња (20. V. 51).

## 79. fam. Araceae

*Arum italicum* Mill. Покрај Вардар наспрам ст. Пчиња (11. V. 52). Помеѓу ст. Пч. и Р. Жинз. (20. V. 51). (Р. Жинз.-С.).

*Arum maculatum* L. (Р. Жинз.-С.).

*Kiril Micev*

## LA FLORE DU DÉFILÉ DE TAOR

(Résumé)

Dans l'introduction l'auteur donne un aperçu historique des recherches floristiques du défilé de Taor. Plusieurs botanistes ont visité ce défilé, entre autres Dörfler (1893), Bierbach (1899—1905), Kindinger (1904), Adamović (1905), Bornmüller (1916—18), Jurišić (1921), Černjavski, Košanin, Burgeff et Soška.

Ce défilé, qui s'étend depuis le village Taor jusqu'à Veles, et qui se trouve dans le cours supérieur du fleuve Vardar, est une région florale très intéressante par la richesse de sa flore où les éléments de la flore méditerranéenne se rencontrent et se mélangent avec la flore continentale. Plusieurs espèces atteignent ici la limite de leur expansion vers le nord dans la Macédoine.

L'auteur a fait quatorze excursions au défilé en herborisant plusieurs fois pendant chaque saison de l'année.

Son travail est beaucoup plus complet que celui des autres botanistes, qui ont herborisé avant lui. Il a constaté pour la première fois la présence au défilé de 14 familles, 142 genres, 413 espèces, 13 sous-espèces, 31 variétés et 15 formes.

De 124 espèces, que l'auteur n'a pas rencontré dans le défilé même, il les a trouvées aux environs du défilé. Cela signifie que certains botanistes n'ont pas limité leur recherche exclusivement au seul défilé.

Son travail contient en tout 739 espèces, 31 sous-espèces, 65 variétés et 26 formes réparties en 367 genres et 79 familles. (v. tab. p. 10).

---

## Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Adamović L. Die Vegetationsverhältnisse der Balkanländer. Leipzig, 1909.
2. Adamović L. Beiträge zur Flora von Macedonien und Altserbien. — Denkschr. der Kaiser. Akad. der Wissensch. Bd. LXXIV, p. 115—150, 1904.
3. Adamović L. Neue Bürger der altserbischen und macedonischen Flora. — Separatdruck aus „Allgem. Bot. Zeitschr. № 1, Jahrg. 105“.
4. Adamović L. Bericht über die mit Unterstützung der Kais. Akademie der Wissenschaften unternommene botanische Forschungsreise in der Balkanländer. — Anzeiger der Kaiser. Akad. der Wissensch. № XXI, p. 397, Wien 1905.
5. Adamović L. Plantae macedonicae novae II. — Österr. Bot. Zeitschr. № 6, p. 235—238, Wien 1905.
6. Bornmüller J. Beiträge zur Flora Macedoniens. Sammlungen in der Kriegsjahren 1916—1918.
7. Domac R. Flora. — Zagreb 1950.
8. Degen und Dörfel. Beitrag zur Flora Albaniens und Macedoniens. — Denkschr. der Kaiser. Akad. der Wissensch., Bd. LXIV, p. 701, Wien 1897.
9. Formanek E. Beitrag zur Flora Serbien, Macedonien und Thessalien. — 1890/91.
10. Formanek E. Beitrag zur Flora Serbien und Macedonien. — 1892.
11. Formanek E. Zweiter Beitrag zur Flora Serbien, Macedonien und Thessalien. — 1896.
12. Hayek A. Prodromus Florae peninsulae Balcanicae. — Berlin 1927—1933.
13. Јовановић П. Рельеф скопске котлине. — Гласник скопског научног друштва, књ. X, св. 4, Скопље 1931.
14. Јуришић Ж. Прилог флори Јужне Србије. — Споменик Српске Краљ. Акад. LX, Београд 1928.
15. Košanin N. Aus der Flora Südserbiens. I Crocus-Arten. — Bull. de l'Inst et du Jard. Bot. de l'Univ. de Belgrade, T—I, № 1, 1928.
16. Mayer E. Seznam praprotnic in cvetnic slovenskega ozemlja, — Ljubljana 1952.
17. Милојевић Б. Географске области у Македонији. — Конгрес на географите на ФНРЈ II. Скопје 1953.

18. Soška Th. Beitrag zur Kennn̄nis der Schluchtenflore von Südserbien I Teil. — Гласник скоп. науч. друш., књ. XVIII, свеска 6. Скопље 1938.
19. Soška Th. Beitrag zur Kennn̄nis der Schluchtenflore von Südserbien. II Teil. — Гласник скоп. науч. друш., књ. XX, св. 7, Скопље 1938—39.
20. Стојанов и Стѣфанов. Флора на Бѣлгарија. — Софија 1933.
21. Вујевић П. Клима Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. — Зборник радова посвећен Ј. Цвијићу, Београд 1924.
22. Вујевић П. Клима Македоније. — Конгрес на географите на ФНРЈ II. Скопје 1953.
23. Македонија како природно и стопанско цјало. — Македонски научен институт, Софија 1945.